



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дупли-  
кат на адреса: „Службен весник на  
НРМ“—Скопје. Огласи по тарифата

СКОПЈЕ  
Четврток, 27 ноември 1958  
Број 34      Година XIV

Претплатата за 1958 год. изнесува  
1.000 дин. Овој број чини 30 дин.  
Жиро сметка број 802—11/1—698.

281.

На основа член 75 став 1 од Уставниот закон за општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија и чл. 55 од Законот за шумите („Службен весник на НРМ“ бр. 11/57 г.), Извршниот совет донесува

### УРЕДБА ЗА МЕРКИТЕ ЗА ШТЕДЕЊЕ НА ДРВО

#### Член 1

Државните органи, установите, стопанските и општествените организации должни се штедливо и рационално да го користат дрвото и за таа цел да ги спроведуваат мерките одредени со оваа Уредба.

#### Член 2

Употребата на дрвото за затоплување на службените простории на државните органи, установите, стопанските и општествените организации е забранета, освен во количини потребни за потпалување а најмногу 0,25 пр. м. на 1 тона јаглен.

Органите, установите и организациите од претходниот став должни се, до крајот на 1959 година да извршат преориентација на затоплувањето на своите службени простории и инсталациите за затоплување на истите да ги приспособат за употреба на јаглен или друго гориво.

По исклучок од одредбите од став 1 од овој член дрвото може да се употребува за затоплување на службени простории на органи, установи и организации во места каде поради лоши сообраќајни врски не може да се донесе јаглен и друго гориво, или нивното донесување би било несразмерно поскапо, но само тогаш, додека не се изменат условите што го оневозможуваат донесувањето на јаглен или друго гориво.

Местата од претходниот став ги одредува народниот одбор на сколијата на одделни седници на обата собора.

#### Член 3

Дрво за мостовите и пропустите на јавните патишта од I и II ред на жичарите, телефонско-телеграфски столбови, столбови за електроводи, железнички прагови може да се употреби само импрегнирано или на друг начин конзервирано (со потопување или премачкување со антисептички материји).

По исклучок при итни работи за обезбедување сообраќајот, одбрана од поплави, заштита од порои, за изградба на провизории и слично, дозволена е

употреба на дрво кога не е импрегнирано односно на друг начин конзервирано.

Одредбата од став 1 на овој член ќе се применува од 1 јануари 1960 година.

#### Член 4

Стопанска и општествена организација односно установа со самостојно финансирање ќе се казни за стопански прекршок со парична казна од 10.000—100.000 динари ако:

1) употребува за затоплување за своите службени простории дрво спротивно на одредбите од член 2 од оваа Уредба;

2) употребува неимпрегнирано или неконзервирано дрво спротивно на одредбите од член 3 од оваа Уредба.

За стопанско дејание од претходниот став ќе се казни со парична казна до 10.000 динари и одговорното лице во стопанската и општествената организација, односно во установата со самостојно финансирање.

#### Член 5

Оваа Уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС бр. 205

1 ноември 1958 година

Скопје

#### ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,  
Трајче Грујоски, с. р.

Претседател,  
Јупчо Арсов, с. р.

282.

На основа член 5 од Законот за социјалните установи („Службен весник на НРМ“ бр. 40/55), Извршниот совет донесува

### РЕШЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ ЗАВОД ЗА ТЕШКО ПСИХИЧКИ ЗАОСТАНАТИ ДЕЦА

#### I.

Се основа Завод за тешко психички заостанати деца, како социјално-здравна установа (во натамошниот текст: Завод).

Седиштето на Заводот е во Демир Капија.

#### II.

Задача на Заводот е згрижување на децата и младинците примени во Заводот, кои поради својата психичка состојба се неспособни за било какво воспитување, образование и оспособување за живот.

## III.

За остварување на својата задача на Заводот му се дава на управување: две згради во Демир Капија, земјиште и инвентар, вредноста на кои комисијски се утврди.

## IV.

Со Заводот управува Управен одбор од девет члена што ги именува Советот за социјална политика и комунални прашања на НРМ.

Управниот одбор се состои од два претставника на работниот колектив на Заводот, еден претставник на Општинскиот народен одбор Неготино и пет члена од редот на членовите на општествени и стопански организации, установи и граѓаните што покажуваат интерес за социјални и здравствени прашања.

Управникот на Заводот е член на Управниот одбор по својата положба.

Управниот одбор избира претседател од редот на своите членови. Управникот на Заводот како и членовите од редот на работниот колектив не можат да бидат избрани за претседател на Управниот одбор.

## V.

Управниот одбор се избира на две години.

## VI.

Со работата на Заводот непосредно раководи управник.

Управникот на Заводот го назначува Советот за социјална политика и комунални прашања на НРМ, по пат на конкурс, кој се спроведува по одредбите на Законот за јавните службеници.

## VII.

Заводот е претсметковна установа.

Заводот има своја претсметка на приходите и расходите која влегува во претсметката на приходите и расходите на Советот за социјална политика и комунални прашања на НРМ.

Наредбодател за извршување на претсметката на приходите и расходите е управникот на Заводот.

## VIII.

За згрижување на децата примени во Заводот се плаќа надомест.

Висината и начинот на плаќањето на надоместот се изведуваат според член 42-45 од Законот за социјалните установи.

## IX.

Орган надлежен за работите и задачите на Заводот е Советот за социјална политика и комунални прашања на НРМ.

## X.

Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС. бр. 204  
20 октомври 1958 год.  
Скопје

## Извршен совет

Секретар,  
Трајче Грујоски, с. р.

Претседател,  
Љупчо Арсов, с. р.

## 283.

На основа член 3 од Законот за органите на управата во Народна Република Македонија, во врска со член 57 и 80 од Законот за државната управа и член 202 од Законот за јавните службеници, Извршниот совет донесува

### РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА РАКОВОДИТЕЛ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ПАЗАРИШЕН ИНСПЕКТОРАТ И НАЗНАЧУВАЊЕ НА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ПАЗАРИШЕН ИНСПЕКТОРАТ

1. АНАСТАСОВ ИЛИЈА, раководител на Републичкиот пазаришен инспекторат, се разрешува од досегашната должност и се преместува во Државниот секретаријат за стоков промет на НРМ.

2. За главен инспектор во Републичкиот пазаришен инспекторат се назначува КАЛАЈЦИСКИ ЛАЗАР, досегашен директор на фабриката „Европа“ — Скопје.

3. Ова Решение влегува во сила веднаш, а ќе се објави во „Службен весник на НРМ“.

ИС бр. 199  
20 октомври 1958 год.  
Скопје

## Извршен совет

Секретар,  
Трајче Грујоски, с. р.

Претседател,  
Љупчо Арсов, с. р.

## 284.

На основа член 42 од Законот за електростопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 2/58 год.), а по предлог од Комисијата за спроведување на конкурс за назначување главен директор на Електростопанската заедница на НР Македонија, Извршниот совет донесува

### РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ЕЛЕКТРОСТОПАНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За главен директор на Електростопанската заедница на Народна Република Македонија се назначува инженер ВАСКО ПЕТРУШЕВСКИ, досегашен директор на Електростопанската заедница на НРМ.

2. Ова Решение влегува во сила веднаш, а ќе се објави во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС бр. 203  
20 октомври 1958 год.  
Скопје

## Извршен совет

Секретар,  
Трајче Грујоски, с. р.

Претседател,  
Љупчо Арсов, с. р.

## 285.

На основа член 7 од Уредбата за основање Дирекција за изградба на делот од автопатот „Братство-Единство“ во Народна Република Македонија ИС бр. 183 од 24-IX-1958 година, Извршниот совет донесува

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЈАТА**  
**ЗА ИЗГРАДБА НА ДЕЛОТ НА АВТОПАТОТ**  
**„БРАТСТВО-ЕДИНСТВО“ ВО НАРОДНА**  
**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. За директор на Дирекцијата за изградба на делот на автопатот „Братство-Единство“ во Народна Република Македонија се назначува МИЛЕ ТОДОРОВСКИ, досегашен секретар на Општинскиот комитет на СКМ на општина „Кисела Вода“ во Скопје.

2. Ова Решение влегува во сила веднаш, а ќе се објави во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС бр. 201

20 октомври 1958 год.

Скопје

**Извршен совет**

Секретар,  
Трајче Грујоски, с. р.

Претседател,  
Љупчо Арсов, с. р.

286.

На основа член 59 став 2 и 82 од Уредбата за земјоделските задруги („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 41/56), Извршниот совет донесува

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНОВАЊЕТО НА РЕПУБЛИЧКИОТ**  
**ЗАДРУЖЕН ДЕЛОВЕН СОЈУЗ ЗА**  
**ПАМУК**

**I.**

Се одобрува основањето на Републичкиот задружен деловен сојуз за памук, основан на основачкото собрание на Сојузот одржано на ден 1-III-1958 година.

Седиштето на Сојузот е во Струмица.

**II.**

Ова Решение влегува во сила веднаш.

ИС бр. 185

24 септември 1958 год.

Скопје

**Извршен совет**

Секретар,  
Трајче Грујоски, с. р.

Потпретседател,  
Страхил Гигов, с. р.

**Обгласен дел**

**КОНКУРСИ**

**СОВЕТОТ НА ФИЛОЗОФСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО**  
**СКОПЈЕ**

распишува

**КОНКУРС**

1. За по еден наставник (доцент, вонреден професор или редовен професор) за предметите:

— Турски јазик,

— Современи југословенски литератури,  
— Теорија на литературата.

2. За еден хонорарен наставник (доцент, вонреден професор или редовен професор) за Природно-математичкиот факултет во Скопје, за предметот Педагогија.

3. За по еден лектор за:

— Српскохрватски јазик и

— Словенечки јазик.

4. За по еден асистент за предметите:

— Историја на Стариот век,

— Општа историја — Нов век,

— Историја на народите на ФНРЈ,

— Современ македонски јазик, и

— Историја на македонскиот јазик.

Пријавите, со биографија, список на научни и стручни трудови со по еден примерок од нив, и потребните такси, се поднесуваат во Деканатот на Факултетот.

Рок за поднесување на пријавите е 15 дена од објавувањето, односно до пополнување на местата.

Од Деканатот на Филозофскиот  
факултет — Скопје

**МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ—СЕКРЕТАРИЈАТ**  
**СКОПЈЕ**

распишува

**КОНКУРС**

за пополнување на следните работни места:

**I. КЛИНИКА ЗА ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ**

1) Еден вонреден професор или доцент по предметот интерна медицина,

2) Двајца доценти по предметот интерна медицина и

3) Тројца асистенти по предметот интерна медицина.

**II. ИНСТИТУТ ЗА БИОХЕМИЈА**

1) Еден асистент по предметот биохемија.

Пријавите се поднесуваат до Секретаријатот на Медицинскиот факултет — Скопје.

Кандидатите за наставници заедно со пријавата треба да поднесат диплома за докторат на науки или хабилизационен труд, диплома за завршен сооповен факултет, список на научните трудови со по еден примерок од нив и сите документи предвидени по член 31 од Законот за јавните службеници.

Овој конкурс трае до пополнувањето.

Од Секретаријатот на Медицинскиот  
факултет во Скопје (1296)

Привремениот совет на Земјоделскиот испитателен институт Скопје, распишува

**КОНКУРС**

I. За преизбор и пополнување на упузнетите работни места за звањата: „стручен соработник“, „виши стручен соработник“, „асистент“, „научен соработник“ и „виши научен соработник“, во следните отсеци:

Отсек за житни култури — две работни места,  
Отсек за педологија — две работни места,  
Отсек за фуражни култури — две работни места,

Отсек по агротехника — едно работно место,  
Отсек за фитопатологија — едно работно место,  
Отсек за ентомологија — две работни места,  
Отсек за градинарски култури — две работни места,

Отсек за семеконтрола — едно работно место.  
Изборот на научните и стручни соработници ќе се врши согласно Законот за организацијата на научната работа, чл. 55, 56, 57 и 105.

II. За шест лаборанти за отсеците по житни, градинарски и фуражни култури, отсеците за заштита на растенијата, како и по агротехника.

Пријавените кандидати на овој конкурс да ги достават потребните документи во рок од еден месец од објавувањето на конкурсот.

За непополнетите работни места до овој рок, конкурсот продолжува за една година. (1383)

#### КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА ШУМСКОТО СТОПАНСТВО „МАЛЕШЕВО“ — БЕРОВО

распишува

#### К О Н К У Р С

за еден помошник книговодител во Стопанството

Услови: средно образование — економски техникум и најмалку три години работа во книговодство.

Прием на работа од 1-I-1959 год. (1385)

Конкурсната комисија на Државниот секретаријат за правосудна управа на НРМ

распишува

#### К О Н К У Р С

за пополнување на работните места на стручни соработници — приправници и референти во судовите на НР Македонија, и тоа:

Окружните: Скопје, Битола, Штип, Титов Велес, Тетово и Охрид по 3.

Окружните стопански: Скопје, Битола и Штип по 2.

Околинските: Скопје I и Скопје II по 5, Битола, Штип, Тетово, Титов Велес и Охрид по 3 и во останатите околински судови по 2.

Кандидатите треба да имаат завршен Правен факултет.

Основна и полагајна плата спрема прописите од Законот за јавните службеници.

Срок за поднесување на молбите заклучно со 25 декември оваа година.

Кон молбата да се приложи: свидетелство за завршен Правен факултет, документите по член 31 од Законот за јавните службеници и куса биографија.

Молбите се поднесуваат лично или се испраќаат по пошта на адреса: Државен секретаријат за правосудна управа на НРМ — Скопје, ул. 11 октомври“ бр. 37, поштенски фах 22. (1387)

Конкурсната комисија при Советот за култура на НР Македонија — Скопје, распишува

#### К О Н К У Р С

за следните работни места:

1. Директор на Археолошкиот музеј
2. Директор на Историскиот музеј на Македонија
3. Директор на Природо-научниот музеј
4. Референт во Одделението за научни работи при Секретаријатот на Советот за култура на НРМ
5. Правен референт на Советот за култура на НРМ

#### Услови:

Под точка 1:

- а) завршен филозофски факултет — група археологија или сродна група од истиот факултет;
- б) најмалку 3 години практика на раководно место во културно-просветни или научни установи или 5 години практика во означените установи.

Под точка 2:

- а) завршен Филозофски факултет — историска група;

- б) најмалку три години практика на раководно место во културно-просветни или научни установи или 5 години практика во означените установи, или завршена потполна средна школа со најмалку 10 години практика на раководно место во културно-просветни или научни установи.

Под точка 3:

- а) завршен Природо-математички факултет — биолошка група;

- б) најмалку 3 години практика на раководно место во културно-просветни или научни установи или 5 години практика во означените установи.

Под точка 4:

- а) завршено факултетско образование.

Под точка 5:

- а) завршен Правен факултет или апсолвент по право.

Основна плата според Законот за јавните службеници, а полагајна плата според Одлуката за полагајни плати на Извршниот совет на НРМ.

Рок за поднесување на молбите е 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот.

Поблиски информации во Советот за култура на НРМ — Скопје, тел. 39-32.

Од Комисијата

#### СОВЕТОТ НА ВИШАТА СТОПАНСКА ШКОЛА ВО СКОПЈЕ

распишува

#### К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

1. По еден професор (редовен или хонорарен професор или предавач на виша школа) по предметите: организација и пословање на индустриски организации, организација и пословање на претпријатие за промет, организација и пословање на претпријатие за земјоделство, инвестициони проблеми и инвестициона политика на претпријатијата, анализа на стопанската дејност на претпријатијата (анализа

на биланс), стопанско со трудово право, увод во економијата на народното стопанство, економика на индустријата, економика на земјоделство со задругарство, економика на прометот, финансии со кредит, анализа и планирање на народното стопанство.

2) Професор за изведување вежби и практични работи на Вишата стопанска школа (редовен или хонорарен) по предметите: организација и пословање на индустриски организации, организација и пословање на претпријатие за промет, анализа на стопанската дејност на претпријатијата (анализа на биланс), финансии со кредит, анализа и планирање на народното стопанство.

#### Услови:

Под точка 1 за кандидатите важат условите што се пропишани со член 433 од Законот за јавните службеници

Под точка 2 факултетска спрема и најмалку три години практика во струката.

Пријавите со кратка биографија и податоци за досегашната работа и службување, како и сите документи според член 31 од Законот за јавните службеници, односно извод од службеничкиот лист се доставуваат до управата на ВСИП.

Пријавите треба да бидат прописно таксирани.

Рок за поднесување на пријавите е 10-XII-1958 година.

Од Советот на Школата (1332)

### ПРОМЕНИ НА ИМИЊА

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-23677/1 од 21-X-1958 год. ја одобри промената на личното име на Илиевски Милорад, од с. Бистрица, Битолска околија, роден на ден 25-IX-1934 год. во село Бистрица, Битолска околија од родители: татко Илиевски Јован и мајка Софија, така да во иднина личното име ќе му гласи **Геровски Миле**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“.

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-17200/2 од 30-IX-1958 год. ја одобри промената на роденото име на Гиевска Благородна, родена на 18-III-1940 год. во град Скопје, од татко Гиевски Методија и мајка Гиевска Гордана, така да во иднина роденото име ќе и' гласи **Благовеста**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“.

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-25538/1 од 29-X-1958 год. ја одобри промената на фамилијарното име на Анчевски Добривоје, роден на 3-II-1934 год. во село Сопиште, Скопска околија, од татко Анчевски Боге и мајка Сирма, така да во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Пецевски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“.

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-25536/1 од 29-X-1958 г. ја одобри промената на роденото име на Богатинова

Нада, родена на 6-X-1924 год. во с. Брезица, Скопска околија, од татко Мишовски Трајче и мајка Ленка, така да во иднина роденото име ќе и' гласи **Павлина**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“.

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-21289/1 од 8-IX-1958 год. ја одобри промената на фамилијарното име на Велковски Благоја, роден на ден 16-VI-1926 год. во с. Белимбегово, Скопска околија, од татко Велковски Никола и мајка Милица, така да во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Атанасовски**.

Промената се протегнува и на малолетните му деца и тоа: Велика, родена на 16-IV-1948 год., Гордана, родена на 2-I-1950 год., Борче, роден на 24-V-1954 год., сите родени во с. Белимбегово, Скопска околија.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“.

## СУДСКИ ОГЛАСИ

### ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Благоје Трајков Крстевски, од Куманово, ул. „Љубе Гачо“ бр. 4, подаде тужба за развод на бракот против тужената Раиса Крстевска, род. Чубанова, од град Серпухов — СССР, а сега со непозната адреса.

Се повикува тужената Раиса Крстевска, род. Чубанова, од град Серпухов СССР, а сега во неизвесност, во срок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“ да ја соопшти на судот својата точна адреса или се јави лично. Во противен случај ќе и' биде одреден привремен старател, кој на расправата ќе ја застапува на нејзини разноси.

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 954/58. (187)

### ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА

Благуна Крстева Андреевска, по татко Наумоска, од с. Загориче — Битолско, поднесе до овој суд тужба за развод на бракот против Крсте Митов Андреевски, од с. Лопатица, а сега во неизвесност. Бидејќи тужениот Крсте е во неизвесност и со непозната адреса, се поканува во срок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“ да се јави или одреди свој застапник. Во противен случај ќе му биде одреден застапник по званична должност.

Од Окружниот суд во Битола, Г. бр. 349/58. (187)

### ОКРУЖЕН СУД ВО ШТИП

Јордана Петрова Пандалиева, по татко Костакева Цуцулова, од с. Борисво, а сега живее во с. Босилово, поднесе до овој суд тужба за развод на бракот против мажот и' Петар Василев Пандалиев, од с. Колешино, а сега со непознато местожителство.

Бидејќи сегашната адреса и местожителството на тужениот се непознати, се повикува во срок од еден месец од објавувањето на овој оглас во „Служ-

бен весник на НРМ“ да се јави или одреди свој застапник. Во противно, судот по службена должност ќе му го одреди за застапник Александар Гузелков, адвокат од Штип, и делото ќе се разгледа во негово отсуство.

Од Окружниот суд во Штип, Г. бр. 504/57. (190)

## ликвидации

На основа решението на Народниот одбор на општината Крива Паланка бр. 07-2020/1 од 3-VI-1958 год. Домот за деца на паднати борци „Христијан Карпош“ во Крива Паланка од I-VI-1958 год. е ставен во ликвидација.

Се покануваат должниците и поверителите на домот да ги измират своите долгови, односно да направат приговор или ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот. Во противно, по истекот на овој срок Ликвидационата управа нема да признава никакви побарувања, а должниците ќе бидат дадени на Стопанскиот суд.

Од Ликвидационата управа (983)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации под рег. бр. 94, на страна 219 е запишано следното: согласно со решението на Народниот одбор на општината Тетово бр. 01/4595 од 18-IV-1958 год. Задружното трговско претпријатие „Долни Полог“ — Тетово од 18-IV-1958 год. е ставено во редовна ликвидација.

Согласно со решението на Народниот одбор на општината Тетово бр. 130/494 од 23-VI-1958 год. за ликвидатор на претпријатието е назначен Аспарух Симовски, кој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 645/58. (1237)

На основа решението на Народниот одбор на општината Гевгелија бр. 04-3907/1 од 30-VII-1958 г. Слаткарското претпријатие „Јагода“ во Гевгелија е ставено во редовна ликвидација.

Врз основа на горното се повикуваат сите поверители и должници во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да ги пријават своите побарувања, односно да ги уплатат своите долгови. Во противно по истекот на означениот рок нема да се признаваат никакви накнадни пријавувања, а долговите ќе се наплатуваат по судски пат.

Од Ликвидационата управа (1282)

## РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации под рег. бр. 196, на страна 523 е запишана под фирма: Продавница бр. 3 лебара „Јадран“ — Неготино, на

ул. „Страшо Пинџур“ бр. 3. Предмет на работењето на продавницата е: продавање на леб и лебни преработки, печива и брашно.

Продавницата е основана согласно со одобрението на НО на општината Неготино бр. 4203 од 29-V-1957 година.

За раководител на продавницата е назначен Ташко Теофов.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 44/57. (944)57

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации под рег. бр. 519, на страна 1498 е запишана под фирма: Заедница за извоз на дрво и дрвни производи „Македонија дрво“ — Скопје. Предмет на работењето на заедницата е: извоз на дрво и дрвни производи, извоз на опрема и внатрешен промет на големо со дрво и дрвни производи. Овие дејности заедницата ќе ги врши во свое име и во име и за сметка на членовите.

Основањето на заедницата е одобрено од Извршниот совет на НРМ — Скопје на 17-V-1957 год.

За директор на заедницата е назначен Никола Перик (в. д.) кој заедно со Андреја Михајлов, шеф на сметководството, и Киро Марковски, претседател на УО, заедницата ќе ја потпишува во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 641/57. (1273)57

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации под рег. бр. 80, на страна 233 е запишана под фирма: Претпријатие за производство на леб „Клас“ — Скопје — Продавница на ул. „464“ бр. 103, Скопје. Предмет на работењето на продавницата е: врши маалски услуги со печење, производство на леб, продажба на леб и други печива.

Продавницата е основана согласно со одобрението на НО на општината „Кисела Вода“ — Скопје бр. 12983 од 25-IX-1957 година.

За раководител на продавницата е назначен Димче Тасевски.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 663/57. (1275)57

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации под рег. бр. 151, на страна 411 е запишано следното: Георгиевски Миланов Александар, досегашен в. д. директор на Претпријатието за камени производи „Базалт“ — Куманово е разрешен од должност и му престанува правото претпријатието да го потпишува.

Согласно со решението на Народниот одбор на општината Куманово бр. 652/1 од 10-II-1958 год. за директор на претпријатието е назначен Добросав Каљевич, кој заедно со Тоскич Михајло, претпр.

јатието ќе го потпишува во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 89/58. (283)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации под рег. бр. 80, на страна 233 е запишана под фирма: Претпријатие за производство на леб и други печива „Клас“ — Скопје — Продавница на ул. „Титоввелешка“ бр. 56 — Скопје. Предмет на работењето на продавницата е: да врши маалско печење на леб и продажба на леб и други печива.

Продавницата е основана согласно со одобрението на НО на општината „Кисела Вода“ — Скопје бр. 12982 од 25-IX-1957 год.

За раководител на продавницата е назначен Спасо Алексовски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 864/57. (1278)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 21-VIII-1957 год. под рег. бр. 2, на страна 144 е запишано следното: Затараковски Живко, досегашен претседател на Сточарскиот деловен задружен сојуз во Кочани, е разрешен од должност, а на негово место за управник е назначен Попов Тодор, кој ќе го потпишува сојузот.

Истовремено досегашниот кнigоводител Томев Михаил, е разрешен од должност, а на негово место за кнigоводител е назначен Манов Панов Фердо, кој ќе го потпишува сојузот.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 206/57. (1162)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 20-VIII-1957 год. под рег. бр. 2, на страна 246 е запишано следното: дејноста на Производителното лозаро-овоштарско претпријатие „Магалиново“ во Струмица, се проширува и со преработка на грозје и овошје, подигање и обработка на плантажни лозја и овошни насади.

Фирмата на Производителното лозаро-овоштарско претпријатие „Магалиново“ се менува и гласи: Лозаро-овоштарско стопанство „Магалиново“ — Струмица.

Проширувањето на дејноста и промената на фирмата се извршени согласно со решението на НО на општината Струмица бр. 4764 од 14-VI-1957 год.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 198/57. (1169)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 20-VIII-1957 год. под рег. бр. 3, на страна 249 е запишано следното: согласно со решението на НО на општината Радовиш бр. 17795 од 19-X-1956 год. Овоштарското стопанство „Бадемар“ е припоено кон Лозарското стопанство „Радовишка лоза“ Радовиш.

Со истото решение фирмата на Лозарското стопанство „Радовишка лоза“ Радовиш се менува и ќе

гласи: Лозаро-овоштарско стопанство „Радовишка лоза“ во Радовиш.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 249/57. (1166)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации под рег. бр. 199, на страна 589 е запишано следното: Александар Денковски, досегашен в. д. директор на Претпријатието „Градска кланица“ — Куманово, е разрешен од должност и му престанува правото претпријатието да го потпишува.

За в. д. директор на претпријатието согласно со решението на Народниот одбор на општината Куманово бр. 2232/1 од 10-II-1958 год. е назначен Душан Никалевич, од Куманово, кој претпријатието ќе го потпишува во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 91/58. (284)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на страна 106, рег. бр. 261 е запишано следното: согласно со решението на Народниот одбор на општината Тетово бр. 23840 од 17-II-1958 год. дејноста на Претпријатието за производство на градежен материјал и експлоатација на неметални руди „Неметали“ — Тетово во иднина се проширува и со истражни работи на рудни богатства.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 106/58. (289)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации под рег. бр. 161, на страна 433 е запишано следното: согласно со решението на Народниот одбор на општината „Идадија“ — Скопје бр. 2674/1 од 19-II-1958 г. фирмата на Претпријатието за промет со градежни материјали и железарија „Јасен“ — Скопје се менува и во иднина ќе гласи: Претпријатие за промет со градежни, железарски и електро-материјали „Јасен“ — Скопје.

Досегашните потписници на Претпријатието „Јасен“ — Скопје и тоа: Манасиевски Воислав, директор, и Гиновски Трпе, шеф на кнigоводството, се разрешени од должност и им престанува правото претпријатието да го потпишуваат.

За нови потписници на претпријатието се назначени следните лица: Гударовски Атанасов Крсто шеф на сметководството, назначен преку конкурс, Кировски Тодоров Симо, в. д. директор, и Милошевски Генадиев Михајло, секретар, кои заедно со старите потписници Томов Јорданов Васил и Лазаровски Крсто Александар, ќе го потпишуваат претпријатието во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 88/58. (290)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации под рег. бр. 223, на страна 605 е запишано следното: покрај досегашниот потписник на Керамидната фабрика „Киро Чучук“ во Титов Велес Ангел Н. Зравкиќ, Фабриката ќе ја потпишуваат во границите на овластувањето и Лазо Леонидов Сутарев,

книговодител, и благајникот Никола Јорданов Никушев.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 92/58. (293)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации под рег. бр. 106, на страна 281 е запишано следното: Никола Ралев, досеташен раководител на Угостителскиот дуќан „Југославија“ — Кавадарци е разрешен од должност и му престанува правото дуќанот да го потпишува.

Согласно со решението на Народниот одбор на општината Кавадарци бр. 16409 од 4-I-1958 год. за в.д. директор на Угостителскиот дуќан „Југославија“ — Кавадарци е назначен Пано Чачков, кој заедно со новоназначениот потписник Данае Кујумчиев, келнер, дуќанот ќе го потпишува во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 98/58. (298)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 19, на страна 73 е запишано следното: на основа годишното собрание на Земјоделската задруга за заштита на растенијата — Тетово од 27-III-1956 год. за членови на управниот одбор на задругата се избрани следните лица: Карев Илија, претседател, Лазо Цветковски, Мадо Јаниќ, Живко Јовановски, Борис Андреевски, Мојсо Милошевски, Решит Меванит, Амет Камбери, Столе Димитриевски, Иван Марушко и Јосе Антевски.

За потписници на задругата се избрани следните лица: Карев Илија, претседател, Воиновски Ђранко и Симовски Ѓоре, книговодител.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 2118/57. (353)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации под рег. бр. 213, на страна 565 е запишано следното: согласно со решението на Народниот одбор на општината „Идадија“ — Скопје бр. 17187 од 27-XII-1957 год. дејноста на Продавницата на Претпријатието „Тутун“ — Скопје на ул. „административни згради „Нов пазар“ во Скопје се проширува и со: трговија со прибор за пишување, прибор за пушење, прибор за бричење, разни разгледници и хигиенска гума на мало.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 126/58. (356)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации под рег. бр. 213, на страна 565 е запишано следното: согласно со решението на Народниот одбор на општината „Идадија“ — Скопје број 17187 од 27-XII-1957 год. дејноста на Продавницата на Претпријатието „Тутун“ — Скопје на улица „Орце Николов“ бр. 17 во Скопје се проширува и со: трговија со прибор за пишување, прибор за пушење, прибор за бричење, разни разгледници и хигиенска гума на мало.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 122/58. (357)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 1-II-1957 год. под рег. бр. 4, на страна 206 е запишано следното: согласно со одобрението на НО на општината Струмица бр. 992 од 26-I-1957 год. дејноста на Електричното услужно претпријатие „Електрон“ од Струмица се проширува и со: изведување на секакви видови електрични инсталации (инсталирање селски мрежи и далекуводи до 35 киловати)

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 31/57. (1173/57)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека од регистарот на стопанските организации на 20-VIII-1957 год. под рег. бр. 3, на страна 61 е запишано следното: согласно со решението на Народниот одбор на општината Св. Николе бр. 7145 од 13-VIII-1957 год. дејноста на Подрумтот — погонска единица на Угостителското претпријатие „Овче Поле“ од Св. Николе се проширува и со: ќе врши откуп и преработка на грозје во вино и ракија.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 203/57. (1174/57)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 28-I-1958 год. е избришана Селанската работна задруга „Пелистерско Езеро“ од с. Дихово и Ниже Поле, бидејќи престана со своето работење поради поделба на две задруги.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 37/58. (157)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 15-I-1958 год. под рег. бр. 125/55 е запишано припојувањето на Трговското претпријатие „Агротехника“ од Охрид кон Земјоделската задруга „Горица“ од Охрид, поради кое Трговското претпријатие „Агротехника“ престана со своето работење и е избришано од регистарот на стопанските организации.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 12/58. (158)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 31-I-1958 год. е запишано следното: фирмата на Шумското производително претпријатие „Дебарце“ од с. Ново Село — Охридско се менува и ќе гласи: Шумско индустриско претпријатие „Дебарце“, с. Ново Село — Охридско.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 42/58. (159)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 21-I-1958 год. под рег. бр. 20/56 е запишано следното: покрај останата дејност Столарската работилница „Илинден“ од Прилеп ќе изработува намештај и столарија.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 24/58. (160)

# ЗАВРШНИ СМЕТКИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

## БИЛАНС НА ОПШТИОТ ДЕЛОВЕН СОЈУЗ, КОЧАНИ

Активa

на ден 31-XII-1957 година

Пасивa

| Ред.<br>број                                   | Назив на позицијата                                       | Износ<br>во 000 дин. | Ред.<br>број                                               | Назив на позицијата                                        | Износ<br>во 000 дин. |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>А. Основни и издвоени средства</b>          |                                                           |                      | <b>А. Извори на основните и издвоените средства</b>        |                                                            |                      |
| 1.                                             | Основни средства . . . . .                                | 2,205                | 1.                                                         | Фонд на основните средства . . . . .                       | 893                  |
| 2.                                             | Инвестиции во тек . . . . .                               | —                    | 2.                                                         | Инвестиционен кредит за основни средства . . . . .         | 1,312                |
| 3.                                             | Издвоени средства и други инвестициони средства . . . . . | 4,905                | 3.                                                         | Разни фондови . . . . .                                    | 5,887                |
| <b>Б. Обртни средства</b>                      |                                                           |                      | 4.                                                         | Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите . . . . . | —                    |
| 4.                                             | Вкупни обртни средства . . . . .                          | 13,407               | 5.                                                         | Извори за финансирањето на инвестициите . . . . .          | —                    |
| <b>В. Средства во пресметка и друга актива</b> |                                                           |                      | <b>Б. Извори на обртните средства</b>                      |                                                            |                      |
| 5.                                             | Купувачи и други побарувања . . . . .                     | 37,436               | 6.                                                         | Банка — кредит за обртни средства . . . . .                | 38,618               |
| 6.                                             | Друга актива . . . . .                                    | —                    | 7.                                                         | Фонд на обртните средства . . . . .                        | 295                  |
|                                                |                                                           |                      | 8.                                                         | Инвестиционен кредит за обртни средства . . . . .          | —                    |
|                                                |                                                           |                      | 9.                                                         | Пасивни временски разграничувања . . . . .                 | —                    |
|                                                |                                                           |                      | <b>В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива</b> |                                                            |                      |
|                                                |                                                           |                      | 10.                                                        | Добавувачи и други обврски . . . . .                       | 10,948               |
|                                                |                                                           |                      | 11.                                                        | Друга пасива . . . . .                                     | —                    |
| <b>ВКУПНО:</b>                                 |                                                           | <b>57,953</b>        | <b>ВКУПНО:</b>                                             |                                                            | <b>57,953</b>        |

### ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 1957 ГОДИНА

Општиот деловен сојуз — Кочани е основан од страна на земјоделските задруги од територијата на Кочанска, Виничка и Облешевска општина во месец септември 1956 год. а со работа отпочна од 1-X-1956 год. Со основни средства и почетни обртни средства Сојузот се здоби од фузионираниот Трговско претпријатие „Орач“ — Кочани.

Сојузот е оформен со задача на своите членови да им укажува конкретна помош преку организирање на производството, снабдување на задругите со репродукциони материјали, изведување на инвестициони објекти како што се: плантажи со овошни дрвца, лози и др., а најмногу на задругите Сојузот им укажува помош при откупот и пласманот на пазарните одвишоци од селскостопанските производи. Меѓутоа, од причини што и Сојузот е стопанска

организација па во поглед на формирањето и расподелбата на вкупниот приход во се е изедначен со другите стопански организации, тој мораше своето работење да го насочи кон остварување на нужни приходи за својот опстанок. Од тие причини трговската дејност во Сојузот и през 1957 год. беше во голема мера застапена.

Планираната реализација главно е остварена, а изнесува 272,240.000 динари. Остварената разлика во цени и приходите од разни услуги изнесуваат 117,794.825 динари. Овој приход беше доволен за да се покријат сите трошоци и придонеси, како во полза на заедницата така и во полза на сопствените фондови. Покрај ова Сојузот оствари и чист приход во износ од 226.492 динари, кој им е распределен на сите членови на Сојузот, како и личен доход преку тарифниот правилник, а изнесуваше 80% од едно-месечната плата по тарифниот правилник. (88)

**БИЛАНС**  
**НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ОБРАБОТКА НА ТУТУН, КОЧАНИ**

| Активa                                         |                                                           | на ден 31-XII-1957 година |                                                            | Пасивa                                                     |                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| Ред. број                                      | Назив на позицијата                                       | Износ во 000 дин.         | Ред. број                                                  | Назив на позицијата                                        | Износ во 000 дин. |
| <b>А. Основни и издвоени средства</b>          |                                                           |                           | <b>А. Извори на основните и издвоените средства</b>        |                                                            |                   |
| 1.                                             | Основни средства . . . . .                                | 173,620                   | 1.                                                         | Фонд на основните средства . . . . .                       | 114,723           |
| 2.                                             | Инвестиции во тек . . . . .                               | 59,376                    | 2.                                                         | Инвестиционен кредит за основни средства . . . . .         | —                 |
| 3.                                             | Издвоени средства и други инвестициони средства . . . . . | 55,569                    | 3.                                                         | Разни фондови . . . . .                                    | 80,574            |
| <b>Б. Обртни средства</b>                      |                                                           |                           | 4.                                                         | Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите . . . . . | 14,035            |
| 4.                                             | Вкупни обртни средства . . . . .                          | 168,315                   | 5.                                                         | Извори за финансирањето на инвестициите . . . . .          | 45,838            |
| <b>В. Средства во пресметка и друга актива</b> |                                                           |                           | <b>Б. Извори на обртните средства</b>                      |                                                            |                   |
| 5.                                             | Купувачи и други побарувања . . . . .                     | 136,938                   | 6.                                                         | Банка — кредит за обртни средства . . . . .                | 234,049           |
| 6.                                             | Друга актива . . . . .                                    | 17,623                    | 7.                                                         | Фонд на обртните средства . . . . .                        | 38,973            |
|                                                |                                                           |                           | 8.                                                         | Инвестиционен кредит за обртни средства . . . . .          | —                 |
|                                                |                                                           |                           | 9.                                                         | Пасивни временски разграничувања . . . . .                 | 492               |
|                                                |                                                           |                           | <b>В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива</b> |                                                            |                   |
|                                                |                                                           |                           | 10.                                                        | Добавувачи и други обврски . . . . .                       | 78,864            |
|                                                |                                                           |                           | 11.                                                        | Друга пасива . . . . .                                     | —                 |
| <b>ВКУПНО:</b>                                 |                                                           | <b>611,441</b>            | <b>ВКУПНО:</b>                                             |                                                            | <b>611,441</b>    |

**ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ОБРАБОТКА НА ТУТУН, КОЧАНИ ВО 1957 ГОДИНА**

Претпријатието располага со основни и издвоени средства во износ од 273,843.000 дин.

Претпријатието през работната 1957 год. има откупено 514 тони тутун. Од таа количина претпријатието доби финален продукт од 474 тона. Продаден за извоз и домашна фабрикација 430 тони тутун, а за продажна вредност од 542 милиони динари.

По завршната сметка за 1957 год., претпријатието има остварено добивка од 144,205.000 динари, распределена согласно со инструментите на Оп-

штествениот план за 1957 год. Претпријатието од распределената добивка има издвоено за свои фондови износ од 5,310.000 дин., а за плати над платите по тарифен правилник и премии износ од 16,884.000 дин. заедно со социјалното осигурување. Од остварените плати над платите по тарифен правилник, претпријатието има исплатено 3,280.000 динари, додека остатокот претпријатието го распредели во своите фондови.

Претпријатието изградува свој фермзавод со работилница за вонсезонска ферментација на тутуните, со кој фермзавод претпријатието знатно ќе ја намали цената на чинењето главно со транспортните трошоци и ситнежот што се создава при транспортирањето.

**ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 1957 ГОДИНА**

На Фабриката за чорапи и трикотаж „Црвена звезда“, Скопје производствениот план за 1957 година изнесуваше и тоа:

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| Производство на памучни чорапи                 | 40 тони   |
| Производство на волнен трикотаж                | 36 тони   |
| Во текот на годината остварено е производство: |           |
| Памучни чорапи                                 | 32,4 тони |
| Волнен трикотаж                                | 25 тони   |

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| План за реализација на производството | 320,000.000 динари |
| Остварена реализација                 | 333,588.673 динари |
| Остварена добивка                     | 33,666.460 динари  |

која е распределена согласно законските прописи.

Поради добриот асортиман и квалитетот нашата фабрика успеа да се афирмира пред увозно-извозните претпријатија. Во 1957 година преку нив испорачивме разен волнен трикотаж за СССР.

Фабриката обврските спрема општествената заедница ги исполнуваше уредно. (93)

## БИЛАНС

НА ФАБРИКАТА ЗА ЧОРАПИ И ТРИКОТАЖ „ЦРВЕНА ЗВЕЗДА“, СКОПЈЕ

Активa

на ден 31-XII-1957 година

Пасивa

| Ред. број                                      | Назив на позицијата                                       | Износ во 000 дин. | Ред. број                                                  | Назив на позицијата                                        | Износ во 000 дин. |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>А. Основни и издвоени средства</b>          |                                                           |                   | <b>А. Извори на основните и издвоените средства</b>        |                                                            |                   |
| 1.                                             | Основни средства . . . . .                                | 62,398            | 1.                                                         | Фонд на основните средства . . . . .                       | 4,307             |
| 2.                                             | Инвестиции во тек . . . . .                               | —                 | 2.                                                         | Инвестиционен кредит за основни средства . . . . .         | —                 |
| 3.                                             | Издвоени средства и други инвестициони средства . . . . . | 21,684            | 3.                                                         | Разни фондови . . . . .                                    | 23,993            |
| <b>Б. Обртни средства</b>                      |                                                           |                   | 4.                                                         | Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите . . . . . | 57,206            |
| 4.                                             | Вкупни обртни средства . . . . .                          | 119,433           | 5.                                                         | Извори за финансирањето на инвестициите . . . . .          | 885               |
| <b>В. Средства во пресметка и друга актива</b> |                                                           |                   | <b>Б. Извори на обртните средства</b>                      |                                                            |                   |
| 5.                                             | Купувачи и други побарувања . . . . .                     | 31,221            | 6.                                                         | Банка — кредит за обртни средства . . . . .                | 33,366            |
| 6.                                             | Друга актива . . . . .                                    | 3,084             | 7.                                                         | Фонд на обртните средства . . . . .                        | 79,114            |
|                                                |                                                           |                   | 8.                                                         | Инвестиционен кредит за обртни средства . . . . .          | —                 |
|                                                |                                                           |                   | 9.                                                         | Пасивни временски разграничувања . . . . .                 | 1,234             |
|                                                |                                                           |                   | <b>В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива</b> |                                                            |                   |
|                                                |                                                           |                   | 10.                                                        | Добавувачи и други обврски . . . . .                       | 33,577            |
|                                                |                                                           |                   | 11.                                                        | Друга пасива . . . . .                                     | 4,138             |
|                                                | <b>ВКУПНО:</b>                                            | <b>237,820</b>    |                                                            | <b>ВКУПНО:</b>                                             | <b>237,800</b>    |

## БИЛАНС

НА ТУТУНОВИОТ КОМБИНАТ, СКОПЈЕ

Активa

на ден 31-XII-1957 година

Пасивa

| Ред. број                                      | Назив на позицијата                                       | Износ во 000 дин. | Ред. број                                                  | Назив на позицијата                                        | Износ во 000 дин. |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>А. Основни и издвоени средства</b>          |                                                           |                   | <b>А. Извори на основните и издвоените средства</b>        |                                                            |                   |
| 1.                                             | Основни средства . . . . .                                | 728,694           | 1.                                                         | Фонд на основните средства . . . . .                       | 704,212           |
| 2.                                             | Инвестиции во тек . . . . .                               | 64,228            | 2.                                                         | Инвестиционен кредит за основни средства . . . . .         | 24,482            |
| 3.                                             | Издвоени средства и други инвестициони средства . . . . . | 310,537           | 3.                                                         | Разни фондови . . . . .                                    | 332,280           |
| <b>Б. Обртни средства</b>                      |                                                           |                   | 4.                                                         | Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите . . . . . | 64,228            |
| 4.                                             | Вкупни обртни средства . . . . .                          | 1.046,944         | 5.                                                         | Извори за финансирањето на инвестициите . . . . .          | —                 |
| <b>В. Средства во пресметка и друга актива</b> |                                                           |                   | <b>Б. Извори на обртните средства</b>                      |                                                            |                   |
| 5.                                             | Купувачи и други побарувања . . . . .                     | 1.003,548         | 6.                                                         | Банка — кредит за обртни средства . . . . .                | 881,899           |
| 6.                                             | Друга актива . . . . .                                    | —                 | 7.                                                         | Фонд на обртните средства . . . . .                        | 900,185           |
|                                                |                                                           |                   | 8.                                                         | Инвестиционен кредит за обртни средства . . . . .          | —                 |
|                                                |                                                           |                   | 9.                                                         | Пасивни временски разграничувања . . . . .                 | 7,824             |
|                                                |                                                           |                   | <b>В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива</b> |                                                            |                   |
|                                                |                                                           |                   | 10.                                                        | Добавувачи и други обврски . . . . .                       | 238,841           |
|                                                |                                                           |                   | 11.                                                        | Друга пасива . . . . .                                     | —                 |
|                                                | <b>ВКУПНО:</b>                                            | <b>3.153.951</b>  |                                                            | <b>ВКУПНО:</b>                                             | <b>3.153,951</b>  |

### ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 1957 ГОДИНА

Тутуновиот комбинат во 1957 година оствари вкупно реализација од 4,166.869.585 дин. а планирано е 3.888.930.000 дин. Планираните плати по тарифниот правилник изнесуваат 119,412.000 дин., а

остварено 113,066.844 дин. Во плати над плати по тарифен правилник учествувале 1174 работника, а исплатено е 2,60 плати. Продуктивноста на трудот изнесуваше 114,56% во однос на 1956 год. Користењето на капацитетот е зголемен со 104% во однос на 1956 година. (93)

## БИЛАНС

### НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ТУРИСТИЧКИ И СООБРАЌАЈНИ УСЛУГИ „ПУТНИК — МАКЕДОНИЈА“, СКОПЈЕ

#### Активa

на ден 31-XII-1957 година

#### Пасивa

| Ред. број                                      | Назив на позицијата                                       | Износ во 000 дин. | Ред. број                                                  | Назив на позицијата                                        | Износ во 000 дин. |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>А. Основни и издвоени средства</b>          |                                                           |                   | <b>А. Извори на основните и издвоените средства</b>        |                                                            |                   |
| 1.                                             | Основни средства . . . . .                                | 3,239             | 1.                                                         | Фонд на основните средства . . . . .                       | 3,239             |
| 2.                                             | Инвестиции во тек . . . . .                               | —                 | 2.                                                         | Инвестиционен кредит за основни средства . . . . .         | —                 |
| 3.                                             | Издвоени средства и други инвестициони средства . . . . . | 10,220            | 3.                                                         | Разни фондови . . . . .                                    | 15,063            |
| <b>Б. Обртни средства</b>                      |                                                           |                   | 4.                                                         | Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите . . . . . | —                 |
| 4.                                             | Вкупни обртни средства . . . . .                          | 8,592             | 5.                                                         | Извори за финансирањето на инвестициите . . . . .          | —                 |
| <b>В. Средства во пресметка и друга актива</b> |                                                           |                   | <b>Б. Извори на обртните средства</b>                      |                                                            |                   |
| 5.                                             | Купувачи и други побарувања . . . . .                     | 2,893             | 6.                                                         | Банка — кредит за обртни средства                          |                   |
| 6.                                             | Друга актива . . . . .                                    | 1,783             | 7.                                                         | Фонд на обртните средства . . . . .                        | 1,110             |
|                                                |                                                           |                   | 8.                                                         | Инвестиционен кредит за обртни средства . . . . .          | —                 |
|                                                |                                                           |                   | 9.                                                         | Пасивни временски разграничувања                           | —                 |
|                                                |                                                           |                   | <b>В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива</b> |                                                            |                   |
|                                                |                                                           |                   | 10.                                                        | Добавувачи и други обврски . . . . .                       | 5,529             |
|                                                |                                                           |                   | 11.                                                        | Друга пасива . . . . .                                     | 1,786             |
| <b>ВКУПНО:</b>                                 |                                                           | <b>26,727</b>     | <b>ВКУПНО:</b>                                             |                                                            | <b>26,727</b>     |

### ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ПУТНИК — МАКЕДОНИЈА“, СКОПЈЕ ВО 1957 ГОДИНА

Претпријатието е основано со решение на Владата на НРМ бр. 1644 од 30-VIII-1951 год.

Во оваа година претпријатието ја отпочна својата работа со почетна состојба на основните сред-

ства од 6,373.975 дин. а ја заврши со 7,861.316 дин.

Обртни средства — кредити на обртните средства во оваа година претпријатието не користеше. Собствени обртни средства претпријатието има 611.019 дин.

Во текот на 1957 год. претпријатието оствари промет во износ од 370,863.250 дин. а приход во износ од 23,659.567 дин. и доход 19,353.454 динари. (81)

На основа член 82 од Уредбата за банките и штедилниците („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 4/54) и член 47 од Статутот на Банката, Комуналната

банка — Битола ја објавува завршната сметка за 1957 година.

### ЗАВРШНА СМЕТКА НА КОМУНАЛНАТА БАНКА — БИТОЛА ЗА 1957 ГОДИНА

| Активa                            |           | (во 000 дин.)<br>Пасива                 |           |
|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------|
| I Основни средства                | 8.614     | I Фонд на основните средства            | 8.614     |
| III Финансиски средства           | 121.065   | III Обврски спрема државата             | 82.343    |
| IV Работи со државата             | 60.637    | IV Извори на средства за финан. инвест. | 34.029    |
| V Работи по финанс. на инвестиции | 34.068    | V Обврски по работи со стопан.          | 592.575   |
| VI Работи по стопанството         | 1.842.217 | VI Обврски по работи со Нар. банка      | 1.022.240 |
| VII Работи со Народна банка       | 680.318   | VII Општест. фонд. и сред. за инвест.   | 753.353   |
| VIII Сомнителни побарувања        | 4.776     | VIII Посебни општест. фонд. и резерви   | 208.703   |
| IX Интерни обрачуни               | 89.353    | IX Банчини фондови                      | 3.026     |
| X Разна актива                    | 22.183    | X Интерни обрачуни                      | 89.353    |
|                                   |           | XI Разна пасива                         | 27.865    |
|                                   |           | XII Добивка                             | 41.130    |
| Вкупно:                           | 2.863.231 | Вкупно:                                 | 2.863.231 |
| Задбилансни ставки                | 793.401   | Задбилансни ставки                      | 798.401   |

### СМЕТКА НА ЗАГУБИ И ПЕЧАЛБИ НА КОМУНАЛНАТА БАНКА — БИТОЛА ЗА 1957 ГОДИНА

| Расходи                |        | (во 000 дин.)<br>Приходи |        |
|------------------------|--------|--------------------------|--------|
| I Придонеси            | 5.679  | I Педовни приходи        | 9.978  |
| II Редовни расходи     | 14.104 | II Активна камата        | 78.510 |
| III Пасивна камата     | 27.593 | III Посебни приходи      | 14     |
| IV Посебни расходи     | 59     | IV Непредвидени приходи  | 64     |
| V Непредвидени расходи | 1      |                          |        |
| VI Добивка             | 41.130 |                          |        |
| Вкупно:                | 88.566 | Вкупно:                  | 88.566 |

#### ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 1957 ГОДИНА

Комуналната банка Битола основана е од страна на Народниот одбор на Битолска околија, Битола и стпочна со работа на ден 8-X-1956 год. На 12-XI-1956 год. отпочна со работа банчината Експозитура

во Демир Хисар, а на 25-XI-1957 год. и банчината филијала во Крушево.

Извршените расходи и остварените приходи се изнесени во прегледот на сметката загуби и печалби. Добивката е распределена согласно со Одлуката за расподелба на приходите на комуналните банки и штедилници („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 42/57 год.). (101)

#### ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА УГОСТИТЕЛСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ТЕНКИСТ“ СКОПЈЕ ВО 1957 ГОДИНА

Ова претпријатие од 1949 година беше во состав на Војно угостителското претпријатие за друштвена исхрана па се до месец април 1953 година, кога со одлуката на Сојузниот извршен совет со решението бр. 139 од 20-V-1953 год. е основано посебно претпријатие под назив: Војно угостителско претпријатие „Тенкист“ — Скопје. Претпријатието беше регистрирано се до 30-VI-1953 година во Финансиската управа на ЈНА — Белград на стр. 43-2/1.

На основа „Службен лист на ФНРЈ“ бр. 6/54 претпријатието е регистрирано и кај Окружниот суд во Скопје во регистарот на стопанските претпријатија.

Покрај својата главна дејност — угостителство — претпријатието има уште три кантини.

Претпријатието работи со 18 работници и службеници. Сите тие го сочинуваат работничкиот совет на претпријатието. Во текот на 1957 година е извршена една ревизија од страна на Финансиската управа на ЈНА.

Претпријатието во текот на изминатата 1957 г. работеше исклучиво со воени лица. Работеше со планирана загуба во кујната и со планирана добивка од останатите дејности и оствари вишок во текот на 1957 година во износ од 351.727 дин.

Во текот на работењето немаше судски расправи како ни примедби од надлежните органи. На време и точно се исполнувани сите обврски спрема заедницата и добавувачите. Од споменатиот вишок на работниците им е исплатена сума во износ од 221.082 динари. (109)

**БИЛАНС**  
**НА УГОСТИТЕЛСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ТЕНКИСТ“, СКОПЈЕ**

| А к т и в а                             |                                                           |                   | на ден 31-XII-1957 година                           |                                                            |                   | П а с и в а |  |  |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--|--|
| Ред. број                               | Назив на позицијата                                       | Износ во 000 дин. | Ред. број                                           | Назив на позицијата                                        | Износ во 000 дин. |             |  |  |
| А. Основни и издвоени средства          |                                                           |                   | А. Извори на основните и издвоените средства        |                                                            |                   |             |  |  |
| 1.                                      | Основни средства . . . . .                                | 1,435             | 1.                                                  | Фонд на основните средства . . . . .                       | 667               |             |  |  |
| 2.                                      | Инвестиции во тек . . . . .                               | —                 | 2.                                                  | Инвестиционен кредит за основни средства . . . . .         | —                 |             |  |  |
| 3.                                      | Издвоени средства и други инвестициони средства . . . . . | 974               | 3.                                                  | Разни фондови . . . . .                                    | 1,449             |             |  |  |
| Б. Обртни средства                      |                                                           |                   | 4.                                                  | Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите . . . . . | —                 |             |  |  |
| 4.                                      | Вкупни обртни средства . . . . .                          | 2,329             | 5.                                                  | Извори за финансирањето на инвестициите . . . . .          | —                 |             |  |  |
| В. Средства во пресметка и друга актива |                                                           |                   | Б. Извори на обртните средства                      |                                                            |                   |             |  |  |
| 5.                                      | Купувачи и други побарувања . . . . .                     | 710               | 6.                                                  | Банка — кредит за обртни средства . . . . .                | 1,900             |             |  |  |
| 6.                                      | Друга актива . . . . .                                    | 335               | 7.                                                  | Фонд на обртните средства . . . . .                        | 429               |             |  |  |
|                                         |                                                           |                   | 8.                                                  | Инвестиционен кредит за обртни средства . . . . .          | —                 |             |  |  |
|                                         |                                                           |                   | 9.                                                  | Пасивни временски разграничувања . . . . .                 | —                 |             |  |  |
|                                         |                                                           |                   | В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива |                                                            |                   |             |  |  |
|                                         |                                                           |                   | 10.                                                 | Добавувачи и други обврски . . . . .                       | 716               |             |  |  |
|                                         |                                                           |                   | 11.                                                 | Друга пасива . . . . .                                     | 622               |             |  |  |
| ВКУПНО:                                 |                                                           | 5,783             | ВКУПНО:                                             |                                                            | 5,783             |             |  |  |

**БИЛАНС**  
**НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ОПАЧАРСТВО „ОПАЧАР“ — СКОПЈЕ**

| А к т и в а                             |                                                           |           | на ден 31-XII-1957 година                           |                                                            | П а с и в а |  |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|--|
| Ред. број                               | Назив на позицијата                                       | Износ     | Ред. број                                           | Назив на позицијата                                        | Износ       |  |
| А. Основни и издвоени средства          |                                                           |           | А. Извори на основните и издвоените средства        |                                                            |             |  |
| 1.                                      | Основни средства . . . . .                                | 197,522   | 1.                                                  | Фонд на основните средства . . . . .                       | 197,522     |  |
| 2.                                      | Инвестиции во тек . . . . .                               | —         | 2.                                                  | Инвестиционен кредит за основни средства . . . . .         | —           |  |
| 3.                                      | Издвоени средства и други инвестициони средства . . . . . | 78,528    | 3.                                                  | Разни фондови . . . . .                                    | 460,649     |  |
| Б. Обртни средства                      |                                                           |           | 4.                                                  | Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите . . . . . | —           |  |
| 4.                                      | Вкупни обртни средства . . . . .                          | 802,399   | 5.                                                  | Извори за финансирањето на инвестициите . . . . .          | —           |  |
| В. Средства во пресметка и друга актива |                                                           |           | Б. Извори на обртните средства                      |                                                            |             |  |
| 5.                                      | Купувачи и други побарувања . . . . .                     | 973,479   | 6.                                                  | Банка — кредит за обртни средства . . . . .                | 1 149,000   |  |
| 6.                                      | Друга актива . . . . .                                    | —         | 7.                                                  | Фонд на обртните средства . . . . .                        | 210,961     |  |
|                                         |                                                           |           | 8.                                                  | Инвестиционен кредит за обртни средства . . . . .          | —           |  |
|                                         |                                                           |           | 9.                                                  | Пасивни временски разграничувања . . . . .                 | —           |  |
|                                         |                                                           |           | В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива |                                                            |             |  |
|                                         |                                                           |           | 10.                                                 | Добавувачи и други обврски . . . . .                       | 33,796      |  |
|                                         |                                                           |           | 11.                                                 | Друга пасива . . . . .                                     | —           |  |
| ВКУПНО:                                 |                                                           | 2.051,928 | ВКУПНО:                                             |                                                            | 2.051,928   |  |

# **БИЛАНС** **НА СЕРВИСОТ ЗА ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ „КАРАОРМАН“, СКОПЈЕ**

на ден 31-XII-1957 година

| Ред. број                                      | Назив на позицијата                                       | Износ<br>во 000 дин. | Ред. број                                                  | Назив на позицијата                                        | Износ<br>во 000 дин. |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>А. Основни и издвоени средства</b>          |                                                           |                      | <b>А. Извори на основните и издвоените средства</b>        |                                                            |                      |
| 1.                                             | Основни средства . . . . .                                | 22,961               | 1.                                                         | Фонд на основните средства . . . . .                       | 22,961               |
| 2.                                             | Инвестиции во тек . . . . .                               | 9,075                | 2.                                                         | Инвестиционен кредит за основни средства . . . . .         | —                    |
| 3.                                             | Издвоени средства и други инвестициони средства . . . . . | 29,082               | 3.                                                         | Разни фондови . . . . .                                    | 56,138               |
| <b>Б. Обртни средства</b>                      |                                                           |                      | 4.                                                         | Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите . . . . . | —                    |
| 4.                                             | Вкупни обртни средства . . . . .                          | 259,746              | 5.                                                         | Извори за финансирањето на инвестициите . . . . .          | 9,075                |
| <b>В. Средства во пресметка и друга актива</b> |                                                           |                      | <b>Б. Извори на обртните средства</b>                      |                                                            |                      |
| 5.                                             | Купувачи и други побарувања . . . . .                     | 494,952              | 6.                                                         | Банка — кредит за обртни средства . . . . .                | 475,039              |
| 6.                                             | Друга актива . . . . .                                    | —                    | 7.                                                         | Фонд на обртните средства . . . . .                        | 2,738                |
|                                                |                                                           |                      | 8.                                                         | Инвестиционен кредит за обртни средства . . . . .          | —                    |
|                                                |                                                           |                      | 9.                                                         | Пасивни временски разграничувања . . . . .                 | 13,108               |
|                                                |                                                           |                      | <b>В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива</b> |                                                            |                      |
|                                                |                                                           |                      | 10.                                                        | Добавувачи и други обврски . . . . .                       | 236,757              |
|                                                |                                                           |                      | 11.                                                        | Друга пасива . . . . .                                     | —                    |
| <b>ВКУПНО:</b>                                 |                                                           | 815,86               | <b>ВКУПНО:</b>                                             |                                                            | 815,816              |

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА СЕРВИСОТ „КАРАОРМАН“, СКОПЈЕ ВО 1957 ГОД

Претпријатието е основано со решение на Владата на НРМ бр. 6397/14-VII-1957 год., а со работа отпочна на 25-VIII-1957 година.

Дејноста на претпријатието е промет со разни градежни и железарски материјали, машини, уреди и други технички стоки за градежништвото.

Планираниот промет е остварен со 115,75% и тоа повеќе остварен од минатогодишниот за 11,88%.

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Набавката на стоки изнесуваше | 2,103.454.374 |
| Продажба (реализација)        | 1,851.143.156 |
| Остварената разлика во цена   | 6,26%         |

Залихите на стоката на крајот на годината изнесуваа дин. 252,308.218 односно спрема минатогодишните само 86%.

Остварениот вкупен приход од 121,522.225 дин. е распределен:

- 30,91% на материјални трошоци и разни услуги,
- 1,36% на амортизација,

- 1,73% на интерес на основните средства, фонд на обртните средства и земјарина,
- 0,76% на придонес за кадри
- 0,40% на чланарината за коморите,
- 7,83% на придонес за резервниот фонд и
- 57,01% на доходот.

Остварениот доход е распределен:

- 33,83% на сојузниот данок на доходот,
- 3,21% на општествени инвестициони фондови,
- 28,07% на личен доход на работниците и
- 34,89% во фонд за самостојно располагање,

односно во нераспоредените средства до одлуката за распоред од Работничкиот совет на претпријатие.

Побарувањата од купувачите и обврските кои добавувачите преку 68% се регулирани до месец март 1958 год.

Сите обврски на претпријатието спрема општествената заедница се измирени во целост и во законскиот срок.

Од разделувањето (пресецање) на билансот односно класификацијата на активата и пасивата се искажува следната положба:

| Под биланс                  | Активa         | Пасивa         | В и ш о к      |                |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                             |                |                | Употребен      | Потекнува      |
| Основни и издвоени средства | 61.118         | 88.174         | —              | 27.056         |
| Обртни средства             | 259.746        | 490.885        | —              | 231.139        |
| Средства за пресметка       | 494.952        | 236.757        | 258.195        | —              |
| <b>Св</b>                   | <b>815,816</b> | <b>815,816</b> | <b>258.195</b> | <b>258.195</b> |

Рентабилитетот на претпријатието се гледа од следните економски ефекти:

- врз база на остварениот доход 13,75, во 1953 година само 4,00%.

- врз база на чистиот приход (доход за слободно располагање) 8,66, во 1956 год. 4,00% и
- врз база на општествените придонеси 5,51%, во 1956 година само 0,78%.

**БИ Л А Н С**  
**НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ И УРЕДУВАЊЕ НА ПОРОИ**  
**„ПОРОЈПРОЕКТ“, СКОПЈЕ**

| А к т и в а                                    |                                                           |                   | П а с и в а                                                |                                                            |                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| на ден 31-XII-1957 година                      |                                                           |                   |                                                            |                                                            |                   |
| Ред. број                                      | Назив на позицијата                                       | Износ во 000 дин. | Ред. број                                                  | Назив на позицијата                                        | Износ во 000 дин. |
| <b>А. Основни и издвоени средства</b>          |                                                           |                   | <b>1. Извори на основните и издвоените средства</b>        |                                                            |                   |
| 1.                                             | Основни средства . . . . .                                | 3,117             | 1.                                                         | Фонд на основните средства . . . . .                       | 3,117             |
| 2.                                             | Инвестиции во тек . . . . .                               | —                 | 2.                                                         | Инвестиционен кредит за основни средства . . . . .         | —                 |
| 3.                                             | Издвоени средства и други инвестициони средства . . . . . | 10,603            | 3.                                                         | Разни фондови . . . . .                                    | 15,989            |
| <b>Б. Обртни средства</b>                      |                                                           |                   | 4.                                                         | Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите . . . . . | —                 |
| 4.                                             | Вкупни обртни средства . . . . .                          | 24,406            | 5.                                                         | Извори за финансирањето на инвестициите . . . . .          | —                 |
| <b>В. Средства во пресметка и друга актива</b> |                                                           |                   | <b>Б. Извори на обртните средства</b>                      |                                                            |                   |
| 5.                                             | Купувачи и други побарувања . . . . .                     | 6,714             | 6.                                                         | Банка — кредит за обртни средства . . . . .                | 3,900             |
| 6.                                             | Друга актива . . . . .                                    | 366               | 7.                                                         | Фонд на обртните средства . . . . .                        | 6,957             |
|                                                |                                                           |                   | 8.                                                         | Инвестиционен кредит за обртни средства . . . . .          | —                 |
|                                                |                                                           |                   | 9.                                                         | Пасивни временски разграничувања . . . . .                 | —                 |
|                                                |                                                           |                   | <b>В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива</b> |                                                            |                   |
|                                                |                                                           |                   | 10.                                                        | Добавувачи и други обврски . . . . .                       | 4,868             |
|                                                |                                                           |                   | 11.                                                        | Друга пасива . . . . .                                     | 10,375            |
| <b>ВКУПНО:</b>                                 |                                                           | <b>45,206</b>     | <b>ВКУПНО:</b>                                             |                                                            | <b>45,206</b>     |

**ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА**  
**ВО 1957 ГОДИНА**

Претпријатието „Поројпроект“, како специјализирано претпријатие за изработување на проекти и изведување на сите градежни и шумско-културни

работи од областа на уредувањето на пороите, со своите два сектора проектански и оперативен, својот задаток во 1957 година напoлно го исполни.

Сите обврски спрема заедницата што произведуваат од остварениот приход се уплатени навреме. (97)

**ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА**  
**ВО 1957 ГОДИНА**

Претпријатието за производство и обработка на тутун „Стив Наумов“ — Битола е основано на 1-IV-1954 год. со Решение на Народниот одбор на општината Битола под бр. 5856 од 1-IV-1954 год. а потоа е регистрирано при Окружниот стопански суд во Битола на 12-IV-1956 година.

Дејноста на претпријатието е производство и обработка на тутун за домашни и странски пазари.

Работничкиот совет се состои од 17 члена и одржа 12 состаноци, а управниот одбор од 7 члена и одржа 10 состаноци за тоа како се одвива работата, како да се зголеми производството, да се даде подобар квалитет, да се постигне поголема реализа-

ција, да се зголеми земјишната површина, да се набави моторно возило, да се формираат комисији за норми, премирање и други прашања. Како резултат од ваквата дејност е зголемениот производ, кој спрема временските прилики и квалитетот е подобар, реализацијата е во целост исполнета. Површината е зголемена за 35 ха во с. Суводол и возилото во 1958 година е набавено.

Билансната положба во споредба со 1956 год. е зголемена за 13,580.000 дин. Обртни средства со 4,848.000 дин. а основни средства со 8,732.000 дин.

Финансискиот план е исполнет со 71,3%, трошоците се намалени на 68,5%. Претпријатието нема загуба, ги покри сите трошоци и ги исполни обврските покажувајќи добивка од 567.327. дин. (97)

**БИЛАНС**  
**НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ОБРАБОТКА НА ТУТУН „СТИВ НАУМОВ“, БИТОЛА**  
**Активa** **на ден 31-XII-1957 година** **Пасивa**

| Ред. број                                      | Назив на позицијата                                       | Износ во 000 дин. | Ред. број                                                  | Назив на позицијата                                        | Износ во 000 дин. |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>А. Основни и издвоени средства</b>          |                                                           |                   | <b>А. Извори на основните и издвоените средства</b>        |                                                            |                   |
| 1.                                             | Основни средства . . . . .                                | 13,781            | 1.                                                         | Фонд на основните средства . . .                           | 9,968             |
| 2.                                             | Инвестиции во тек . . . . .                               | 15,591            | 2.                                                         | Инвестиционен кредит за основни средства . . . . .         | 3,325             |
| 3.                                             | Издвоени средства и други инвестициони средства . . . . . | 2,307             | 3.                                                         | Разни фондови . . . . .                                    | 4,164             |
| <b>Б. Обртни средства</b>                      |                                                           |                   | 4.                                                         | Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите . . . . . | 16,079            |
| 4.                                             | Вкупни обртни средства . . . . .                          | 23,108            | 5.                                                         | Извори за финансирањето на инвестициите . . . . .          | —                 |
| <b>В. Средства во пресметка и друга актива</b> |                                                           |                   | <b>Б. Извори на обртните средства</b>                      |                                                            |                   |
| 5.                                             | Купувачи и други побарувања . .                           | 2,904             | 6.                                                         | Банка — кредит за обртни средства                          | 14 273            |
| 6.                                             | Друга актива . . . . .                                    | 1,471             | 7.                                                         | Фонд на обртните средства . . . .                          | 10,027            |
|                                                |                                                           |                   | 8.                                                         | Инвестиционен кредит за обртни средства . . . . .          | —                 |
|                                                |                                                           |                   | 9.                                                         | Пасивни временски разграничувања                           | 372               |
|                                                |                                                           |                   | <b>В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива</b> |                                                            |                   |
|                                                |                                                           |                   | 10.                                                        | Добавувачи и други обврски . . .                           | 50                |
|                                                |                                                           |                   | 11.                                                        | Друга пасива . . . . .                                     | 904               |
| <b>ВКУПНО:</b>                                 |                                                           | <b>59,162</b>     | <b>ВКУПНО:</b>                                             |                                                            | <b>59,162</b>     |

**БИЛАНС**  
**НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ПОПРАВКА НА АУТОМОБИЛИ, ЗЕМЈОДЕЛСКИ, ГРАДЕЖНИ И ДРУГИ МАШИНИ „МЕХАНИКА“ — СКОПЈЕ**  
**Активa** **на ден 31-XII-1957 година** **Пасивa**

| Ред. број                                      | Назив на позицијата                                       | Износ              | Ред. број                                                  | Назив на позицијата                                        | Износ              |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>А. Основни и издвоени средства</b>          |                                                           |                    | <b>А. Извори на основните и издвоените средства</b>        |                                                            |                    |
| 1.                                             | Основни средства . . . . .                                | 71,261.683         | 1.                                                         | Фонд на основните средства . . .                           | 71,261.683         |
| 2.                                             | Инвестиции во тек . . . . .                               | 2,520.555          | 2.                                                         | Инвестиционен кредит за основни средства . . . . .         | —                  |
| 3.                                             | Издвоени средства и други инвестициони средства . . . . . | 7,866.747          | 3.                                                         | Разни фондови . . . . .                                    | 13,247.614         |
| <b>Б. Обртни средства</b>                      |                                                           |                    | 4.                                                         | Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите . . . . . | 2,520.555          |
| 4.                                             | Вкупни обртни средства . . . . .                          | 60,264.676         | 5.                                                         | Извори за финансирањето на инвестициите . . . . .          | —                  |
| <b>В. Средства во пресметка и друга актива</b> |                                                           |                    | <b>Б. Извори на обртните средства</b>                      |                                                            |                    |
| 5.                                             | Купувачи и други побарувања . .                           | 56,424.477         | 6.                                                         | Банка — кредит за обртни средства                          | 43,549.000         |
| 6.                                             | Друга актива . . . . .                                    | 7,120.782          | 7.                                                         | Фонд на обртните средства . . . .                          | 39,768.023         |
|                                                |                                                           |                    | 8.                                                         | Инвестиционен кредит за обртни средства . . . . .          | —                  |
|                                                |                                                           |                    | 9.                                                         | Пасивни временски разграничувања                           | —                  |
|                                                |                                                           |                    | <b>В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива</b> |                                                            |                    |
|                                                |                                                           |                    | 10.                                                        | Добавувачи и други обврски . . .                           | 27,711.962         |
|                                                |                                                           |                    | 11.                                                        | Друга пасива . . . . .                                     | 7,400.083          |
| <b>ВКУПНО:</b>                                 |                                                           | <b>205,458.920</b> | <b>ВКУПНО:</b>                                             |                                                            | <b>205,458.920</b> |

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА  
ПРЕТПРИЈАТИЕТО „МЕХАНИКА“, СКОПЈЕ  
ВО 1957 ГОДИНА

Зголемувањето на обртните средства во однос на 1956 год. изнесува 106% спрема зголемувањето на производството, а спрема стварната цена на чиненето 114% што дава индекс на подобро користење на обртните средства од 108%. Коефициентот на обртот на обртните средства во 1956 год. изнесува 1,39 пати, а за 1957 год. 1,49 пати што дава индекс на зголемување на обртот 108%, што се слага со индексот на подобро користење на обртните средства од претходниот став.

Анализирајќи ја структурата на обртните средства се гледа дека е учеството на вредноста на недовршеното производство знатно намалено, односно за околу 10,000.000 дин. помалку одошто било во 1956 год. што е резултат на подобра подготовка и организација на производството, плански дотур на материјалите и т.н.

Индексот на зголемувањето на производството по еден динар од набавната вредност на основните средства изнесува 114% а по 1 динар, е сегашна вредност на основните средства изнесува 117% во однос на 1956 год. Посочената старост на основните средства се зголемува од година во година, што значи дека отписот на основните средства се врши со побрзо темпо одошто обновувањето през 1957 год.

Се настојуваше да се заменуваат старите машини и уредите, за да би се зголемила продуктивноста и спровело модернизирање и солидарност на услугите.

Рентабилитетот во 1957 год. во однос на остварениот вкупен приход и вредноста на производството во споредба со 1956 год. е во знатен пораст, додека во однос на остварениот позитивен доход е во поразно опаѓање. Тоа зборува да ни се вложени средства многу подобро користени за 109% во однос на минатата година и да ни се на рачун позитивниот доход зголемени трошоците.

Од анализата на работењето на претпријатието во 1957 год. се утврди дека а) основните средства го минале векот (61,01%) на нивното траење и треба да се преземат мерки за нивното обновување и модернизирање; б) користењето на средствата на фондовите треба да се насочи кон набавка на машини за унапредување на производството; в) потребно е поинтезивно да се врши наплата на побарувањата од купувачите и да се подобри дисциплината во наплатувањето на обврските особено спрема должниците; г) да се подобрат хигиенско-техничките и здравствените услови во работата и да се настојува да се подобри работната дисциплина и да се изврши нормирање на трошоците од режијата и да се заведе уредна евиденција на нивното трошење, што ќе овозможи поголема економичност во работењето.

(52)

БИЛАНС  
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ПРЕВОЗ НА СТОКИ „ТРУДБЕНИК“ — СКОПЈЕ  
на ден 31-XII-1957 година

Активa

Пасивa

| Ред. број                                      | Назив на позицијата                                       | Износ во 000 дин | Ред. број                                                  | Назив на позицијата                                        | Износ во 000 лн. |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>А. Основни и издвоени средства</b>          |                                                           |                  | <b>А. Извори на основните и издвоените средства</b>        |                                                            |                  |
| 1.                                             | Основни средства . . . . .                                | 40,747           | 1.                                                         | Фонд на основните средства . . . . .                       | 28,628           |
| 2.                                             | Инвестиции во тек . . . . .                               | —                | 2.                                                         | Инвестиционен кредит за основни средства . . . . .         | 12,120           |
| 3.                                             | Издвоени средства и други инвестициони средства . . . . . | 1,264            | 3.                                                         | Разни фондови . . . . .                                    | 1,304            |
| <b>Б. Обртни средства</b>                      |                                                           |                  | 4.                                                         | Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите . . . . . | —                |
| 4.                                             | Вкупни обртни средства . . . . .                          | 17,777           | 5.                                                         | Извори за финансирањето на инвестициите . . . . .          | —                |
| <b>В. Средства во пресметка и друга актива</b> |                                                           |                  | <b>Б. Извори на обртните средства</b>                      |                                                            |                  |
| 5.                                             | Купувачи и други побарувања . . . . .                     | 8,125            | 6.                                                         | Банка — кредит за обртни средства . . . . .                | 8,237            |
| 6.                                             | Друга актива . . . . .                                    | 1,383            | 7.                                                         | Фонд на обртните средства . . . . .                        | 7,203            |
|                                                |                                                           |                  | 8.                                                         | Инвестиционен кредит за обртни средства . . . . .          | —                |
|                                                |                                                           |                  | 9.                                                         | Пасивни временски разграничувања . . . . .                 | —                |
|                                                |                                                           |                  | <b>В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива</b> |                                                            |                  |
|                                                |                                                           |                  | 10.                                                        | Добавувачи и други обврски . . . . .                       | 11,803           |
|                                                |                                                           |                  | 11.                                                        | Друга пасива . . . . .                                     | 1                |
| <b>ВКУПНО:</b>                                 |                                                           | <b>69,296</b>    | <b>ВКУПНО:</b>                                             |                                                            | <b>69,296</b>    |

### ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 1957 ГОДИНА

Транспортното претпријатие за превоз на стоки „Трудбеник“ — Скопје, е основано на ден 5-V-1950 год. со решение бр. 1941 од Владата на НРМ.

Во текот на годината со своите превозни средства: има поминато 412.555 километри; извршен превоз на разни стоки 32.346 тони; остварено 941.650 тон километри; и со тоа својот годишен оперативен

план го исполни со 94,1%, а финансовиот план со 95,8%.

Остварен е вкупен приход 67,314.101 дин., остварен доход 13,209.756 дин., личен доход на работниците изнесува 13,370.684 дин. Значи дека е остварено негативен доход за 160.928 дин. кој е покриен од резервниот фонд на претпријатието.

Претпријатието обврските спрема заедницата ги извршуваше уредно. (103)

### БИЛАНС НА ГРАДЕЖНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „РУЕН“ — КРИВА ПАЛАНКА

| Активa                                         |                                                           |                   | Пасивa                                                     |                                                            |                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| на ден 31-XII-1957 година                      |                                                           |                   |                                                            |                                                            |                   |
| Ред. број                                      | Назив на позицијата                                       | Износ во 000 дин. | Ред. број                                                  | Назив на позицијата                                        | Износ во 000 дин. |
| <b>А. Основни и издвоени средства</b>          |                                                           |                   | <b>А. Извори на основните и издвоените средства</b>        |                                                            |                   |
| 1.                                             | Основни средства . . . . .                                | 5,696             | 1.                                                         | Фонд на основните средства . . . . .                       | 3,808             |
| 2.                                             | Инвестиции во тек . . . . .                               | —                 | 2.                                                         | Инвестиционен кредит за основни средства . . . . .         | 522               |
| 3.                                             | Издвоени средства и други инвестициони средства . . . . . | 1,593             | 3.                                                         | Разни фондови . . . . .                                    | 1,045             |
| <b>Б. Обртни средства</b>                      |                                                           |                   | 4.                                                         | Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите . . . . . | 1,366             |
| 4.                                             | Вкупни обртни средства . . . . .                          | 8,077             | 5.                                                         | Извори за финансирањето на инвестициите . . . . .          | —                 |
| <b>В. Средства во пресметка и друга актива</b> |                                                           |                   | <b>Б. Извори на обртните средства</b>                      |                                                            |                   |
| 5.                                             | Купувачи и други побарувања . . . . .                     | 10,744            | 6.                                                         | Банка — кредит за обртни средства . . . . .                | 5,450             |
| 6.                                             | Друга актива . . . . .                                    | —                 | 7.                                                         | Фонд на обртните средства . . . . .                        | 2,605             |
|                                                |                                                           |                   | 8.                                                         | Инвестиционен кредит за обртни средства . . . . .          | —                 |
|                                                |                                                           |                   | 9.                                                         | Пасивни временски разграничувања . . . . .                 | —                 |
|                                                |                                                           |                   | <b>В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива</b> |                                                            |                   |
|                                                |                                                           |                   | 10.                                                        | Добавувачи и други обврски . . . . .                       | 11,319            |
|                                                |                                                           |                   | 11.                                                        | Друга пасива . . . . .                                     | —                 |
| <b>ВКУПНО:</b>                                 |                                                           | <b>26,115</b>     | <b>ВКУПНО:</b>                                             |                                                            | <b>26,115</b>     |

### ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „РУЕН“, КРИВА ПАЛАНКА ВО 1957 ГОДИНА

Претпријатието имаше недовршени градежни објекти пренесени од претходната година, а покрај тоа по пат на лиценции обезбеди доволна работа за 1957 год. Обезбедениот плански задаток беше нормален спрема развиениот капацитет на работата и градежната механизација на претпријатието. Планот за работа на претпријатието беше исполнет.

Една од основните тешкотии во работата на претпријатието беше што некои инвеститори не ја обезбедуваа навреме потребната градежна документација: многу градежни елаборати беа некомплетни. Поради тоа ненормално се одвиваше градбата и дојде до задоцнување на некои градежни објекти. Еден дел од инвеститорите недоволно водеа

сметка за своите финансови средства, а особено оние инвеститори што во текот на градбата вршеа извесни измени во плановите: кај нив имаше недостиг на средства за подмирување на своите обврски кон претпријатието.

Кредитирањето на претпријатието од страна на Комуналната банка беше недоволно затоа имаше појава претпријатието да не ги исполнува навреме своите обврски кон своите поверители.

Работата на самоуправните органи во текот на годината дојде до особен израз. Тие се покажаа како способни во управувањето на претпријатието.

Претпријатието на крајот на годината покажа недоволен доход за покривање на заштитениот платен фонд. Тоа дојде поради наголемување на некои обврски; од друга страна многу од градежните објекти во текот на годината беа предадени во употреба и со таквите инвеститори беа направени конечни ситуации. (65)

| БИЛАНС                                                          |                                                           |                   |                                                     |                                                            |                   |        |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--|--|
| НА ОПШТАТА ЗЕМЈОДЕЛСКА ЗАДРУГА „ЗЕЛЕН ВИР“, с. ОРИЗАРИ, ШТИПСКО |                                                           |                   |                                                     |                                                            |                   |        |  |  |
| Активa                                                          |                                                           |                   | на ден 31-XII-1957 година                           |                                                            |                   | Пасивa |  |  |
| Ред. број                                                       | Назив на позицијата                                       | Износ во 000 дин. | Ред. број                                           | Назив на позицијата                                        | Износ во 000 дин. |        |  |  |
| А. Основни и издвоени средства                                  |                                                           |                   | А. Извори на основните и издвоените средства        |                                                            |                   |        |  |  |
| 1.                                                              | Основни средства . . . . .                                | 10,586            | 1.                                                  | Фонд на основните средства . . . . .                       | 7,030             |        |  |  |
| 2.                                                              | Инвестиции во тек . . . . .                               | 11,165            | 2.                                                  | Инвестиционен кредит за основни средства . . . . .         | 3,555             |        |  |  |
| 3.                                                              | Издвоени средства и други инвестициони средства . . . . . | 3,528             | 3.                                                  | Разни фондови . . . . .                                    | 3,255             |        |  |  |
| Б. Обртни средства                                              |                                                           |                   | 4.                                                  | Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите . . . . . | —                 |        |  |  |
| 4.                                                              | Вкупни обртни средства . . . . .                          | 15,753            | 5.                                                  | Извори за финансирањето на инвестициите . . . . .          | 11,165            |        |  |  |
| В. Средства во пресметка и друга актива                         |                                                           |                   | Б. Извори на обртните средства                      |                                                            |                   |        |  |  |
| 5.                                                              | Купувачи и други побарувања . . . . .                     | 16,557            | 6.                                                  | Банка — кредит за обртни средства . . . . .                | 35,063            |        |  |  |
| 6.                                                              | Друга актива . . . . .                                    | 3,516             | 7.                                                  | Фонд на обртните средства . . . . .                        | 537               |        |  |  |
|                                                                 |                                                           |                   | 8.                                                  | Инвестиционен кредит за обртни средства . . . . .          | —                 |        |  |  |
|                                                                 |                                                           |                   | 9.                                                  | Пасивни временски разграничувања . . . . .                 | —                 |        |  |  |
|                                                                 |                                                           |                   | В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива |                                                            |                   |        |  |  |
|                                                                 |                                                           |                   | 10.                                                 | Добавувачи и други обврски . . . . .                       | 450               |        |  |  |
|                                                                 |                                                           |                   | 11.                                                 | Друга пасива . . . . .                                     | 50                |        |  |  |
| ВКУПНО:                                                         |                                                           | 61,105            | ВКУПНО:                                             |                                                            | 61,105            |        |  |  |

#### ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 1957 ГОДИНА

Општата земјоделска задруга „Зелен вир“ с. Оризари — Кочани, е основана на 8-X-1953 год. под име ОЗЗ „Нов живот“. Запишана е во регистарот на земјоделските задруги за Кочани, Берово, Делчево, Кочанска и Малешевска околина под ор. 3/ на Окружниот стопански суд во град Штип.

Задругата ги има следните дејности: 1) земјоделие, 2) машински возен парк, 3) трговија со индустриски стоки, 4) откуп на земјоделски производи, 5) угостителство и 6) кино.

Поради слабата организација и финансиска несреденост задругата во текот на 1957 год. беше ставена под принудна управа од страна на Народниот одбор на општината Кочани. Управата успеа да ја среди до некаде.

Поради нееконичното работење во првото полугодие на работната 1957 год. и поранешните работни години задругата на крајот на 1957 год. покажа негативен финансов резултат кој изгледа овака:

|    |                                                |              |
|----|------------------------------------------------|--------------|
| 1. | загуба од земјоделие — —                       | 175.959 дин. |
| 2. | загуба од маш. возен парк —                    | 506.794 „    |
| 3. | загуба од кино сала — —                        | 544.558 „    |
| 4. | загуба од тргов. со инд. стоки                 | 167.127 „    |
| 5. | загуба од откуп на земјоделски производи — — — | 82.930 „     |
| 6. | загуба од угостителство — —                    | 521.278 „    |

Вкупно загуба по дејности — 1,998.646 „

|                                            |                                                                                                                                                                                               |             |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 7.                                         | загуба од непокриени вонредни расходи — — — —                                                                                                                                                 | 1,972.693 „ |
| Вкупно загуба во 1957 год. —               |                                                                                                                                                                                               | 3,971.339 „ |
| 8.                                         | укалкулиран личен доход —                                                                                                                                                                     | 2,401.231 „ |
| 9.                                         | негативен доход — — — —                                                                                                                                                                       | 1,495.102 „ |
| 10.                                        | негативниот доход се покрива од резервниот фонд — — —                                                                                                                                         | 904.605 „   |
| Останува непокриен негативен доход — — — — |                                                                                                                                                                                               | 590.497 „   |
| 11.                                        | вкупната загуба што се покажува во работната 1957 год. треба да се намали за дополнително утврдените вонредни расходи над вонредните приходи од поранешните работни години што изнесуваат — — | 1,680.863 „ |
| 12.                                        | останува стварна загуба за 1957                                                                                                                                                               | 2,290.476 „ |
| 13.                                        | остварена загуба во I пол. 1957                                                                                                                                                               | 1,322.724 „ |
| 14.                                        | пресметан резервни фонд за 1957 година — — — —                                                                                                                                                | 902.672 „   |
| 15.                                        | остварена загуба во II полугодие на 1957 година — —                                                                                                                                           | 65.080 „    |

Загубата во II полугодие на 1957 год. е оправдана. Таа е резултат од намалената цена на семенската пшеница „Сан Пасторе“ (намалената вредност изнесува 87.827 дин.). До колку за оваа вредност Народниот одбор на Кочанска општина даде регрес во 1958 год., таа ќе биде вонреден приход од поранешни години во 1958 год.

Загубата во работната 1957 год. доаѓа и од тоа што задругата има непокриена загуба од поранешни години (со плаќање на пенали, казни, затезни камати и други трошоци) во износ од 531.213 дин.

За да се среди финансиската положба во задругата нужно е Народниот одбор на Кочанска општина да и даде на задругата безкаматен санационен кредит во износ од 6,000.000 дин. (70)

### БИЛАНС НА ИЗДАВАЧКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „КУЛТУРА“, СКОПЈЕ

| Ак т и в а                                     |                                                           |                   | П а с и в а                                                |                                                            |                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| на ден 31-XII-1957 година                      |                                                           |                   |                                                            |                                                            |                   |
| Ред. број                                      | Назив на позицијата                                       | Износ во 000 дин. | Ред. број                                                  | Назив на позицијата                                        | Износ во 000 дин. |
| <b>А. Основни и издвоени средства</b>          |                                                           |                   | <b>А. Извори на основните и издвоените средства</b>        |                                                            |                   |
| 1.                                             | Основни средства . . . . .                                | 7,169             | 1.                                                         | Фонд на основните средства . . . . .                       | 7,169             |
| 2.                                             | Инвестиции во тек . . . . .                               | —                 | 2.                                                         | Инвестиционен кредит за основни средства . . . . .         | —                 |
| 3.                                             | Издвоени средства и други инвестициони средства . . . . . | 8,637             | 3.                                                         | Разни фондови . . . . .                                    | 16,507            |
| <b>Б. Обртни средства</b>                      |                                                           |                   | 4.                                                         | Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите . . . . . | —                 |
| 4.                                             | Вкупни обртни средства . . . . .                          | 139,587           | 5.                                                         | Извори за финансирањето на инвестициите . . . . .          | —                 |
| <b>В. Средства во пресметка и друга актива</b> |                                                           |                   | <b>Б. Извори на обртните средства</b>                      |                                                            |                   |
| 5.                                             | Купувачи и други побарувања . . . . .                     | 39,828            | 6.                                                         | Банка — кредит за обртни средства . . . . .                | 144,311           |
| 7.                                             | Друга актива . . . . .                                    | 1,349             | 7.                                                         | Фонд на обртните средства . . . . .                        | 740               |
|                                                |                                                           |                   | 8.                                                         | Инвестиционен кредит за обртни средства . . . . .          | —                 |
|                                                |                                                           |                   | 9.                                                         | Пасивни временски разграничувања . . . . .                 | 81                |
|                                                |                                                           |                   | <b>В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива</b> |                                                            |                   |
|                                                |                                                           |                   | 10.                                                        | Добавувачи и други обврски . . . . .                       | 26,911            |
|                                                |                                                           |                   | 11.                                                        | Друга пасива . . . . .                                     | 901               |
| <b>ВКУПНО:</b>                                 |                                                           | <b>196,620</b>    | <b>ВКУПНО:</b>                                             |                                                            | <b>196,620</b>    |

#### ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 1957 ГОДИНА

Издавачкото претпријатие „Култура“ е формирано од ЦК на СКМ во 1945 година, со задача да издава политичка, марксистичка и уметничка литература. До 1951 година претпријатието беше плански раководеено од ЦК на СКМ, кога беше ставено под ликвидација и помина под планско раководење на Народниот одбор на град Скопје.

Издавачката дејност на претпријатието во 1957 година забележува виден напредок во споредба со 1956 година. Тоа пред сè се однесува на подобрата и поправилна ориентираност, навременото планирање и експедитивноста во работењето. Меѓутоа, остануваат и некои работи што во 1958 година бараат свое подобро решение, како што се системот на дотирањето, проблемот на преведувачите од германски и потребни простории како за работа на издавачкиот персонал во претпријатието така и за

другите служби. Донесен е перспективен издавачки план за 4 години, со кој е дадена јасна и конкретна издавачка ориентација на уредништвото. Со тоа е обезбедено време за преведување на поголемите и потешки дела како и за нивно редактирање. Во текот на 1957 година претпријатието објави 18 изданија. Споредувајќи го годишниот план со списокот на излезените изданија, може да се заклучи дека некои изданија набележани во планот ги нема во списокот на отпечатените изданија, а некои пак од излезените отсутнуваат во годишниот план. Тоа се однесува на вонредните изданија по случај прославата на 40-годишнината на Октомвриската револуција.

Покрај издавачката дејност претпријатието има и сопствена книжарска мрежа на територијата на НРМ, која во 1957 год. се прошири на 19 продажници. Антро-одделението многу повеќе го прошири својот обем на работа во однос на 1956 год.

Планираниот промет од 350.000.000 дин. е остварен со 386.412.000 дин., односно планот е натфрлен со 10%.

Остварената добивка од 21.114.877 дин. е распределена како следува: 1) Републички фонд за унапредување на издавачката дејност 4.380.650 дин., 2) Отстапен данок на добивката за инвестиционен фонд на претпријатието 4.380.651 дин., 3) Законски обврски од добивката 2.658.232 дин., 4) Плати од добивката со придонесите 3.949.603 дин., 5) Општестве-

ни инвестициони фондови 962.692 дин., 6) Средства за самостојно располагање на претпријатието 2.437.932 дин., 7) Дел од добивката за буџетите 1.954.394 дин. и 8) За сојузниот буџет и за фондовите на федерацијата 390.723 дин.

Сите обврски на претпријатието спрема општествената заедница што произлегуваат од распоредот на добивката се измирени во целост и во законскиот срок. (78)

### БИЛАНС НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА АВТОБУСКИ СООБРАЌАЈ, СКОПЈЕ

| Ак т и в а                                     |                                                           |                   | П а с и в а                                                |                                                            |                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| на ден 31-XII-1957 година                      |                                                           |                   |                                                            |                                                            |                   |
| Ред. број                                      | Назив на позицијата                                       | Износ во 000 дин. | Ред. број                                                  | Назив на позицијата                                        | Износ во 000 дин. |
| <b>А. Основни и издвоени средства</b>          |                                                           |                   | <b>А. Извори на основните и издвоените средства</b>        |                                                            |                   |
| 1.                                             | Основни средства . . . . .                                | 216,516           | 1.                                                         | Фонд на основните средства . . . . .                       | 166,922           |
| 2.                                             | Инвестиции во тек . . . . .                               | 37,095            | 2.                                                         | Инвестиционен кредит за основни средства . . . . .         | 86,689            |
| 3.                                             | Издвоени средства и други инвестициони средства . . . . . | 26,319            | 3.                                                         | Разни фондови . . . . .                                    | 30,714            |
| <b>Б. Обртни средства</b>                      |                                                           |                   | 4.                                                         | Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите . . . . . | —                 |
| 4.                                             | Вкупни обртни средства . . . . .                          | 47,302            | 5.                                                         | Извори за финансирањето на инвестициите . . . . .          | —                 |
| <b>В. Средства во пресметка и друга актива</b> |                                                           |                   | <b>Б. Извори на обртните средства</b>                      |                                                            |                   |
| 5.                                             | Купувачи и други побарувања . . . . .                     | 21,188            | 6.                                                         | Банка — кредит за обртни средства . . . . .                | 39,924            |
| 6.                                             | Друга актива . . . . .                                    | 15,222            | 7.                                                         | Фонд на обртните средства . . . . .                        | 9,971             |
|                                                |                                                           |                   | 8.                                                         | Инвестиционен кредит за обртни средства . . . . .          | —                 |
|                                                |                                                           |                   | 9.                                                         | Пасивни временски разграничувања . . . . .                 | —                 |
|                                                |                                                           |                   | <b>В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива</b> |                                                            |                   |
|                                                |                                                           |                   | 10.                                                        | Добавувачи и други обврски . . . . .                       | 29,422            |
|                                                |                                                           |                   | 11.                                                        | Друга пасива . . . . .                                     | —                 |
| <b>ВКУПНО:</b>                                 |                                                           | <b>363.642</b>    | <b>ВКУПНО:</b>                                             |                                                            | <b>363.642</b>    |

#### ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 1957 ГОДИНА

Претпријатието за автобуски сообраќај во Скопје е основано на 17-I-1948 год. со задача да врши автобуски превозни услуги на населението во градот и блиската околина која гравитира кон градот. Во текот на 1957 год. претпријатието работеше со девет автобуски линии на релација во должина од 86 км.

Народниот одбор на општината „Саат Кула“ — Скопје со свое решение бр. 18261/57 год. го стави претпријатието во принудна управа поради неправилното раководење од страна на Работничкиот совет т. е. појавен негативен доход.

Во 1957 год. остварен е вкупен приход во износ од 214.877.376 дин.

Остварен доход — — — — 40.500.905.—

Непокриен доход — — — — 14.109.798.—

Платите на работниците и службениците се исплатувани 100% во висина на тарифни ставки.

До непокривање на личен доход (плати) е дојдено поради тоа што возниот парк е застарен, така што по инвентарната книга се водат 57 возила, а се исправни само 26 автобуса со кои се вршеше превозот.

Во текот на 1957 год. во претпријатието работела просечно 239 работници и службеници. (18)

## БИЛАНС

НА „СЕМЕ-ВАРДАР“ РЕПУБЛИЧКИ ЗАДРУЖЕН ДЕЛОВЕН СОЈУЗ ЗА ПОЛОДЕЛСТВО  
И СЕМЕНАРСТВО, СКОПЈЕ

| АКТИВА                                         |                                                           | на ден 31-XII-1957 година |                                                            | ПАСИВА                                                     |                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| Ред. број                                      | Назив на позицијата                                       | Износ во 000 дин.         | Ред. број                                                  | Назив на позицијата                                        | Износ во 000 дин. |
| <b>А. Основни и издвоени средства</b>          |                                                           |                           | <b>А. Извори на основните и издвоените средства</b>        |                                                            |                   |
| 1.                                             | Основни средства . . . . .                                | 49,464                    | 1.                                                         | Фонд на основните средства . . . . .                       | 28,751            |
| 2.                                             | Инвестиции во тек . . . . .                               | —                         | 2.                                                         | Инвестиционен кредит за основни средства . . . . .         | 20,712            |
| 3.                                             | Издвоени средства и други инвестициони средства . . . . . | 13,233                    | 3.                                                         | Разни фондови . . . . .                                    | 25,333            |
| <b>Б. Обртни средства</b>                      |                                                           |                           | 4.                                                         | Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите . . . . . | —                 |
| 4.                                             | Вкупни обртни средства . . . . .                          | 47,818                    | 5.                                                         | Извори за финансирањето на инвестициите . . . . .          | —                 |
| <b>В. Средства во пресметка и друга актива</b> |                                                           |                           | <b>Б. Извори на обртните средства</b>                      |                                                            |                   |
| 5.                                             | Купувачи и други побарувања . . . . .                     | 220,358                   | 6.                                                         | Банка — кредит за обртни средства . . . . .                | 212,472           |
| 6.                                             | Друга актива . . . . .                                    | 4,533                     | 7.                                                         | Фонд на обртните средства . . . . .                        | 1,978             |
|                                                |                                                           |                           | 8.                                                         | Инвестиционен кредит за обртни средства . . . . .          | —                 |
|                                                |                                                           |                           | 9.                                                         | Пасивни временски разграничувања . . . . .                 | 11                |
|                                                |                                                           |                           | <b>В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива</b> |                                                            |                   |
|                                                |                                                           |                           | 10.                                                        | Добавувачи и други обврски . . . . .                       | 45,278            |
|                                                |                                                           |                           | 11.                                                        | Друга пасива . . . . .                                     | 871               |
| <b>ВКУПНО:</b>                                 |                                                           | <b>335,406</b>            | <b>ВКУПНО:</b>                                             |                                                            | <b>335,406</b>    |

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА  
НА ДЕЛОВНИОТ СОЈУЗ „СЕМЕ-ВАРДАР“,  
СКОПЈЕ ВО 1957 ГОДИНА

Сојузот е формиран на основачкото собрание одржано на 25-V-1957 г. по иницијативата на околските задружни деловни сојузи во НРМ, прифатена од страна на Главниот задружен сојуз. Кон него е припоено бившото претпријатие „Семе-Вардар“ — Скопје со сета актива и пасива.

Основањето и правилата на Сојузот се одобрени од Одборот за стопанство при Извршниот совет на НРМ со решение УОС бр. 3 од 26-VII-1957 год. а е регистриран при Окружниот стопански суд во Скопје со решение Фи бр. 552/57 год.

Основна цел и задача на Сојузот е да работи на унапредувањето на пол оделството и семенарството во нашата Република преку деловни странки, односно со своите членки и др. организации, како и за развивање на социјалистички односи на село.

Во своето дејствување Сојузот, како главен носител на акционата програма за пилење на високо приносни пшеници и хибридна пченка, успеа во есенската и пролетната кампања да обезбеди терен и сејиджа на околу 120 вагони италијански сорти пшеница и околу 40 вагони хибридна пченка. Посебно се пласирани и околу 150 вагони житни се-

миња од останатите житни култури од домашно производство. Исто така, по однос на примената на апрохемички мерки има пласирано околу 9.000 тони вештачки ѓубрива и други средства за заштита на растенијата. Покрај наведените материјали, има пласирано уште и градинарски семења, фуражни и травни околу 100 тони. Имаше организирано и производство на посадочен материјал, особено лозни калем, од кои се реализирани 1,700.000 парчиња.

Вака реализираниот промет е скоро за 50% поголем од оној во 1956 година.

Сојузот работеше со 8,08% просечен рабат, што во однос на 1956 год. е помал за 3%.

Учеството на трошоците во реализацијата изнесува 5,30%, додека во 1956 год. изнесуваше 7,40%. Тоа значи дека и тука има осетно намалување на трошоците.

Сојузот има постигнато реализација во износ од 511 милиони динари. Вкупен приход 44,449.000 дин. и доход 25,543.000 дин. кој доход е распределен за покривање на личните доходи во износ од 12,850.000 дин. и останатиот износ е внесен во сопствениите фондови.

Општо земено, Сојузот во 1957 год. успеа да се консолидира и организациски да се среди, а во своето работење постигна добар финансиски резултат.

**БИЛАНС**  
**НА ТРГОВСКИОТ ДУКАН ЗА ТЕКСТИЛ „ПОЛЕТ“ — СКОПЈЕ**

| Активa                                         |                                                           |                   | Пасивa                                                     |                                                            |                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| на ден 31-XII-1957 година                      |                                                           |                   |                                                            |                                                            |                   |
| Ред. број                                      | Назив на позицијата                                       | Износ во 000 дин. | Ред. број                                                  | Назив на позицијата                                        | Износ во 000 дин. |
| <b>А. Основни и издвоени средства</b>          |                                                           |                   | <b>А. Извори на основните и издвоените средства</b>        |                                                            |                   |
| 1.                                             | Основни средства . . . . .                                | 216               | 1.                                                         | Фонд на основните средства . . . . .                       | 216               |
| 2.                                             | Инвестиции во тек . . . . .                               | —                 | 2.                                                         | Инвестиционен кредит за основни средства . . . . .         | —                 |
| 3.                                             | Издвоени средства и други инвестициони средства . . . . . | 904               | 3.                                                         | Разни фондови . . . . .                                    | 1,637             |
| <b>Б. Обртни средства</b>                      |                                                           |                   | 4.                                                         | Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите . . . . . | —                 |
| 4.                                             | Вкупни обртни средства . . . . .                          | 10,698            | 5.                                                         | Извори за финансирањето на инвестициите . . . . .          | —                 |
| <b>В. Средства во пресметка и друга актива</b> |                                                           |                   | <b>Б. Извори на обртните средства</b>                      |                                                            |                   |
| 5.                                             | Купувачи и други побарувања . . . . .                     | —                 | 6.                                                         | Банка — кредит за обртни средства . . . . .                | 7,743             |
| 6.                                             | Друга актива . . . . .                                    | —                 | 7.                                                         | Фонд на обртните средства . . . . .                        | 261               |
|                                                |                                                           |                   | 8.                                                         | Инвестиционен кредит за обртни средства . . . . .          | —                 |
|                                                |                                                           |                   | 9.                                                         | Пасивни временски разграничувања . . . . .                 | —                 |
|                                                |                                                           |                   | <b>В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива</b> |                                                            |                   |
|                                                |                                                           |                   | 10.                                                        | Добавувачи и други обврски . . . . .                       | 1,664             |
|                                                |                                                           |                   | 11.                                                        | Друга пасива . . . . .                                     | 297               |
|                                                | <b>ВКУПНО:</b>                                            | <b>11,818</b>     |                                                            | <b>ВКУПНО:</b>                                             | <b>11,818</b>     |

**БИЛАНС**  
**НА СЛАТКАРСКИОТ ДУКАН „КАЛИНКА“, СКОПЈЕ**

| Активa                                         |                                                           |                   | Пасивa                                                     |                                                            |                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| на ден 31-XII-1957 година                      |                                                           |                   |                                                            |                                                            |                   |
| Ред. број                                      | Назив на позицијата                                       | Износ во 000 дин. | Ред. број                                                  | Назив на позицијата                                        | Износ во 000 дин. |
| <b>А. Основни и издвоени средства</b>          |                                                           |                   | <b>А. Извори на основните и издвоените средства</b>        |                                                            |                   |
| 1.                                             | Основни средства . . . . .                                | 606               | 1.                                                         | Фонд на основните средства . . . . .                       | 606               |
| 2.                                             | Инвестиции во тек . . . . .                               | —                 | 2.                                                         | Инвестиционен кредит за основни средства . . . . .         | —                 |
| 3.                                             | Издвоени средства и други инвестициони средства . . . . . | 655               | 3.                                                         | Разни фондови . . . . .                                    | 861               |
| <b>Б. Обртни средства</b>                      |                                                           |                   | 4.                                                         | Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите . . . . . | —                 |
| 4.                                             | Вкупни обртни средства . . . . .                          | 418               | 5.                                                         | Извори за финансирањето на инвестициите . . . . .          | —                 |
| <b>В. Средства во пресметка и друга актива</b> |                                                           |                   | <b>Б. Извори на обртните средства</b>                      |                                                            |                   |
| 5.                                             | Купувачи и други побарувања . . . . .                     | 27                | 6.                                                         | Банка — кредит за обртни средства . . . . .                | 825               |
| 6.                                             | Друга актива . . . . .                                    | 3,296             | 7.                                                         | Фонд на обртните средства . . . . .                        | 964               |
|                                                |                                                           |                   | 8.                                                         | Инвестиционен кредит за обртни средства . . . . .          | —                 |
|                                                |                                                           |                   | 9.                                                         | Пасивни временски разграничувања . . . . .                 | —                 |
|                                                |                                                           |                   | <b>В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива</b> |                                                            |                   |
|                                                |                                                           |                   | 10.                                                        | Добавувачи и други обврски . . . . .                       | 1,589             |
|                                                |                                                           |                   | 11.                                                        | Друга пасива . . . . .                                     | 157               |
|                                                | <b>ВКУПНО:</b>                                            | <b>5,002</b>      |                                                            | <b>ВКУПНО:</b>                                             | <b>5,002</b>      |

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА  
НА СЛАТКАРСКИОТ ДУКАН „КАЛИНКА“,  
СКОПЈЕ, ВО 1957 ГОДИНА

Во текот на 1957 год. нашето претпријатие-ду-  
кан оствари промет во износ од 20,979.475 дин., на-

правени трошоци во износ од 15,583.240 дин., за ли-  
чен доход 5,189.962 дин., за фондови 206.273 дин.

Планиран промет во 1957 год. 20,000.000 дин.,  
остварен промет 20,979.475 дин. или во процент  
остварено 101%.

Запослена работна рака во текот на годината  
во просек 27 работници и службеници. (80)

## БИЛАНС

### НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „НАРОДЕН МАГАЗИН“, СКОПЈЕ

| Ак т и в а                                     |                                                           |                      | П а с и в а                                                |                                                            |                      |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|
| на ден 31-XII-1957 година                      |                                                           |                      |                                                            |                                                            |                      |
| Ред.<br>број                                   | Назив на позицијата                                       | Износ<br>во 000 дин. | Ред.<br>број                                               | Назив на позицијата                                        | Износ<br>во 000 дин. |
| <b>А. Основни и издвоени средства</b>          |                                                           |                      | <b>А. Извори на основните и издвоените средства</b>        |                                                            |                      |
| 1.                                             | Основни средства . . . . .                                | 3,173                | 1.                                                         | Фонд на основните средства . . . . .                       | 3,173                |
| 2.                                             | Инвестиции во тек . . . . .                               | —                    | 2.                                                         | Инвестиционен кредит за основни средства . . . . .         | —                    |
| 3.                                             | Издвоени средства и други инвестициони средства . . . . . | 10,410               | 3.                                                         | Разни фондови . . . . .                                    | 22,167               |
| <b>Б. Обртни средства</b>                      |                                                           |                      | 4.                                                         | Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите . . . . . | —                    |
| 4.                                             | Вкупни обртни средства . . . . .                          | 6,990                | 5.                                                         | Извори за финансирањето на инвестициите . . . . .          | —                    |
| <b>В. Средства во пресметка и друга актива</b> |                                                           |                      | <b>Б. Извори на обртните средства</b>                      |                                                            |                      |
| 5.                                             | Купувачи и други побарувања . . . . .                     | 7,876                | 6.                                                         | Банка — кредит за обртни средства . . . . .                | 117,801              |
| 6.                                             | Друга актива . . . . .                                    | 148,140              | 7.                                                         | Фонд на обртните средства . . . . .                        | 1,975                |
|                                                |                                                           |                      | 8.                                                         | Инвестиционен кредит за обртни средства . . . . .          | —                    |
|                                                |                                                           |                      | 9.                                                         | Пасивни временски разграничувања . . . . .                 | 4,060                |
|                                                |                                                           |                      | <b>В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива</b> |                                                            |                      |
|                                                |                                                           |                      | 10.                                                        | Добавувачи и други обврски . . . . .                       | 27,413               |
|                                                |                                                           |                      | 11.                                                        | Друга пасива . . . . .                                     | —                    |
| <b>ВКУПНО:</b>                                 |                                                           | <b>176,589</b>       | <b>ВКУПНО:</b>                                             |                                                            | <b>176,589</b>       |

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА  
ВО 1957 ГОДИНА

Трговското претпријатие „Народен магазин“ — Скопје е основано со решение на Градскиот народен одбор — Скопје под бр. 23585 од 31-XII-1953 г.

Претпријатието работи како трговско претпријатие на мало од универзален карактер како е и регистрирано.

Планот на претпријатието во износ од 576.000.000 дин. е реализиран во износ од 612,433.000 дин. Повеќе се остварени 36,433.000 динари.

Во текот на 1957 год. претпријатието користеше постојани обртни средства 99,776.000 дин. и дополнителни 18,025.000 дин. кои ги задоволуваа потребите за неговото нормално работење.

Коефициентот на обрнувањето на средствата во 1957 год. изнесува 5,2, додека во 1956 год. изнесуваше 4,8.

Зголемувањето на коефициентот и на прометот се должи на подобрената организација на претпријатието, залагањето на колективот, спроведувањето на решенијата на управниот одбор и работничкиот совет, (набавка на квалитетни стоки, подобар и интересен асортиман и др.).

Вкупниот приход во 1957 г. изнесуваше 75,929.707 дин. од кои се покриени материјалните трошоци и платниот фонд. Во инвестициониот фонд на претпријатието се има издвоено износ од 10,269.000 дин.

Обврските на претпријатието спрема општествената заедница се исполнети во целост и во законскиот срок. (98)

**БИЛАНС**  
**НА ЕЛЕКТРИЧНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „БИТОЛА“ — БИТОЛА**

| Ак т и в а                                     |                                                           | на ден 31-XII-1957 година |                                                            | П а с и в а                                                |                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| Ред. број                                      | Назив на позицијата                                       | Износ во 000 дин.         | Ред. број                                                  | Назив на позицијата                                        | Износ во 000 дин. |
| <b>А. Основни и издвоени средства</b>          |                                                           |                           | <b>А. Извори на основните и издвоените средства</b>        |                                                            |                   |
| 1.                                             | Основни средства . . . . .                                | 1.492,917                 | 1.                                                         | Фонд на основните средства . . . .                         | 1.461,820         |
| 2.                                             | Инвестиции во тек . . . . .                               | 18,013                    | 2.                                                         | Инвестиционен кредит за основни средства . . . . .         | 31,997            |
| 3.                                             | Издвоени средства и други инвестициони средства . . . . . | 113,362                   | 3.                                                         | Разни фондови . . . . .                                    | 119,382           |
| <b>Б. Обртни средства</b>                      |                                                           |                           | 4.                                                         | Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите . . . . . | —                 |
| 4.                                             | Вкупни обртни средства . . . . .                          | 41,858                    | 5.                                                         | Извори за финансирањето на инвестициите . . . . .          | 18,013            |
| <b>В. Средства во пресметка и друга актива</b> |                                                           |                           | <b>Б. Извори на обртните средства</b>                      |                                                            |                   |
| 5.                                             | Купувачи и други побарувања . . . .                       | 9,148                     | 6.                                                         | Банка — кредит за обртни средства                          | —                 |
| 6.                                             | Друга актива . . . . .                                    | 5,479                     | 7.                                                         | Фонд на обртните средства . . . . .                        | 23,827            |
|                                                |                                                           |                           | 8.                                                         | Инвестиционен кредит за обртни средства . . . . .          | —                 |
|                                                |                                                           |                           | 9.                                                         | Пасивни временски разграничувања                           | 5,340             |
|                                                |                                                           |                           | <b>В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива</b> |                                                            |                   |
|                                                |                                                           |                           | 10.                                                        | Добавувачи и други обврски . . . .                         | 3,225             |
|                                                |                                                           |                           | 11.                                                        | Друга пасива . . . . .                                     | 18,073            |
| <b>ВКУПНО:</b>                                 |                                                           | <b>1.680,777</b>          | <b>ВКУПНО:</b>                                             |                                                            | <b>1.680,777</b>  |

**БИЛАНС**  
**НА ЕЛЕКТРИЧНАТА ЦЕНТРАЛА — ТИТОВ ВЕЛЕС**

| Ак т и в а                                     |                                                           | на ден 31-XII-1957 година |                                                            | П а с и в а                                                |                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| Ред. број                                      | Назив на позицијата                                       | Износ во 000 дин.         | Ред. број                                                  | Назив на позицијата                                        | Износ во 000 дин. |
| <b>А. Основни и издвоени средства</b>          |                                                           |                           | <b>А. Извори на основните и издвоените средства</b>        |                                                            |                   |
| 1.                                             | Основни средства . . . . .                                | 40,547                    | 1.                                                         | Фонд на основните средства . . . .                         | 40,547            |
| 2.                                             | Инвестиции во тек . . . . .                               | 4,902                     | 2.                                                         | Инвестиционен кредит за основни средства . . . . .         | 5,339             |
| 3.                                             | Издвоени средства и други инвестициони средства . . . . . | 4,810                     | 3.                                                         | Разни фондови . . . . .                                    | —                 |
| <b>Б. Обртни средства</b>                      |                                                           |                           | 4.                                                         | Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите . . . . . | —                 |
| 4.                                             | Вкупни обртни средства . . . . .                          | 4,828                     | 5.                                                         | Извори за финансирањето на инвестициите . . . . .          | 4,902             |
| <b>В. Средства во пресметка и друга актива</b> |                                                           |                           | <b>Б. Извори на обртните средства</b>                      |                                                            |                   |
| 5.                                             | Купувачи и други побарувања . . . .                       | 15,645                    | 6.                                                         | Банка — кредит за обртни средства                          | —                 |
| 6.                                             | Друга актива . . . . .                                    | 275                       | 7.                                                         | Фонд на обртните средства . . . . .                        | 1,863             |
|                                                |                                                           |                           | 8.                                                         | Инвестиционен кредит за обртни средства . . . . .          | —                 |
|                                                |                                                           |                           | 9.                                                         | Пасивни временски разграничувања                           | 872               |
|                                                |                                                           |                           | <b>В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива</b> |                                                            |                   |
|                                                |                                                           |                           | 10.                                                        | Добавувачи и други обврски . . . .                         | 14,131            |
|                                                |                                                           |                           | 11.                                                        | Друга пасива . . . . .                                     | 3,353             |
| <b>ВКУПНО:</b>                                 |                                                           | <b>71,007</b>             | <b>ВКУПНО:</b>                                             |                                                            | <b>71,007</b>     |

**БИЛАНС**  
**НА ШУМСКО ИНДУСТРИСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „Б. КИДРИЧ“ — КОЧАНИ**

| Ак т и в а                              |                                                           |                   | на ден 31-XII-1957 година                           |                                                            |                   | П а с и в а |  |  |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--|--|
| Ред. број                               | Назив на позицијата                                       | Износ во 000 дин. | Ред. број                                           | Назив на позицијата                                        | Износ во 000 дин. |             |  |  |
| А. Основни и издвоени средства          |                                                           |                   | А. Извори на основните и издвоените средства        |                                                            |                   |             |  |  |
| 1.                                      | Основни средства . . . . .                                | 85,278            | 1.                                                  | Фонд на основните средства . . . . .                       | 40,568            |             |  |  |
| 2.                                      | Инвестиции во тек . . . . .                               | 6,151             | 2.                                                  | Инвестиционен кредит за основни средства . . . . .         | 6,151             |             |  |  |
| 3.                                      | Издвоени средства и други инвестициони средства . . . . . | 20,212            | 3.                                                  | Разни фондови . . . . .                                    | 24,731            |             |  |  |
| Б. Обртни средства                      |                                                           |                   | Б. Извори на обртните средства                      |                                                            |                   |             |  |  |
| 4.                                      | Вкупни обртни средства . . . . .                          | 66,761            | 4.                                                  | Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите . . . . . | 44,710            |             |  |  |
| В. Средства во пресметка и друга актива |                                                           |                   | В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива |                                                            |                   |             |  |  |
| 5.                                      | Купувачи и други побарувања . . . . .                     | 26,950            | 5.                                                  | Извори за финансирањето на инвестициите . . . . .          | —                 |             |  |  |
| 6.                                      | Друга актива . . . . .                                    | 6,898             | В. Извори на обртните средства                      |                                                            |                   |             |  |  |
|                                         |                                                           |                   | 6.                                                  | Банка — кредит за обртни средства . . . . .                | 61,498            |             |  |  |
|                                         |                                                           |                   | 7.                                                  | Фонд на обртните средства . . . . .                        | 16,892            |             |  |  |
|                                         |                                                           |                   | 8.                                                  | Инвестиционен кредит за обртни средства . . . . .          | —                 |             |  |  |
|                                         |                                                           |                   | 9.                                                  | Пасивни временски разграничувања . . . . .                 | —                 |             |  |  |
|                                         |                                                           |                   | В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива |                                                            |                   |             |  |  |
|                                         |                                                           |                   | 10.                                                 | Добавувачи и други обврски . . . . .                       | 12,708            |             |  |  |
|                                         |                                                           |                   | 11.                                                 | Друга пасива . . . . .                                     | 4,992             |             |  |  |
| ВКУПНО:                                 |                                                           |                   | ВКУПНО:                                             |                                                            |                   |             |  |  |
|                                         |                                                           | 212,250           |                                                     |                                                            | 212,250           |             |  |  |

**БИЛАНС**  
**НА ПЕЧАТНИЦАТА „КИРО ДАНДАРО“ — ВИТОЛА**

| Ак т и в а                              |                                                           |                  | на ден 31-XII-1957 година                           |                                                            |                   | П а с и в а |  |  |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--|--|
| Ред. број                               | Назив на позицијата                                       | Износ во 000 дин | Ред. број                                           | Назив на позицијата                                        | Износ во 000 дин. |             |  |  |
| А. Основни и издвоени средства          |                                                           |                  | А. Извори на основните и издвоените средства        |                                                            |                   |             |  |  |
| 1.                                      | Основни средства . . . . .                                | 9.072            | 1.                                                  | Фонд на основните средства . . . . .                       | 8.391             |             |  |  |
| 2.                                      | Инвестиции во тек . . . . .                               | 10.934           | 2.                                                  | Инвестиционен кредит за основни средства . . . . .         | —                 |             |  |  |
| 3.                                      | Издвоени средства и други инвестициони средства . . . . . | 1.593            | 3.                                                  | Разни фондови . . . . .                                    | 3.183             |             |  |  |
| Б. Обртни средства                      |                                                           |                  | 4.                                                  | Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите . . . . . | —                 |             |  |  |
| 4.                                      | Вкупни обртни средства . . . . .                          | 23.783           | 5.                                                  | Извори за финансирањето на инвестициите . . . . .          | 11.615            |             |  |  |
| В. Средства во пресметка и друга актива |                                                           |                  | Б. Извори на обртните средства                      |                                                            |                   |             |  |  |
| 5.                                      | Купувачи и други побарувања . . . . .                     | 6.628            | 6.                                                  | Банка — кредит за обртни средства . . . . .                | 6.130             |             |  |  |
| 6.                                      | Друга актива . . . . .                                    | 1.102            | 7.                                                  | Фонд на обртните средства . . . . .                        | 11.032            |             |  |  |
|                                         |                                                           |                  | 8.                                                  | Инвестиционен кредит за обртни средства . . . . .          | —                 |             |  |  |
|                                         |                                                           |                  | 9.                                                  | Пасивни временски разграничувања . . . . .                 | 292               |             |  |  |
|                                         |                                                           |                  | В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива |                                                            |                   |             |  |  |
|                                         |                                                           |                  | 10.                                                 | Добавувачи и други обврски . . . . .                       | 11.685            |             |  |  |
|                                         |                                                           |                  | 11.                                                 | Друга пасива . . . . .                                     | 784               |             |  |  |
| ВКУПНО:                                 |                                                           | 53,112           | ВКУПНО:                                             |                                                            | 53,112            |             |  |  |

**БИЛАНС**  
**НА ТРГОВСКИОТ ДУКАН ЗА ИНДУСТРИСКИ СТОКИ „ВКУС“ — СКОПЈЕ**

| Активa                                         |                                                           | на ден 31-XII-1957 година |                                                            | Пасивa                                                     |                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| Ред. број                                      | Назив на позицијата                                       | Износ во 000 дин.         | Ред. број                                                  | Назив на позицијата                                        | Износ во 000 дин. |
| <b>А. Основни и издвоени средства</b>          |                                                           |                           | <b>А. Извори на основните и издвоените средства</b>        |                                                            |                   |
| 1.                                             | Основни средства . . . . .                                | 210                       | 1.                                                         | Фонд на основните средства . . . . .                       | 210               |
| 2.                                             | Инвестиции во тек . . . . .                               | —                         | 2.                                                         | Инвестиционен кредит за основни средства . . . . .         | —                 |
| 3.                                             | Издвоени средства и други инвестициони средства . . . . . | 1,428                     | 3.                                                         | Разни фондови . . . . .                                    | 2,086             |
| <b>Б. Обртни средства</b>                      |                                                           |                           | 4.                                                         | Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите . . . . . | —                 |
| 4.                                             | Вкупни обртни средства . . . . .                          | 17,084                    | 5.                                                         | Извори за финансирањето на инвестициите . . . . .          | —                 |
| <b>В. Средства во пресметка и друга актива</b> |                                                           |                           | <b>Б. Извори на обртните средства</b>                      |                                                            |                   |
| 5.                                             | Купувачи и други побарувања . . . . .                     | 103                       | 6.                                                         | Банка — кредит за обртни средства . . . . .                | 12,988            |
| 6.                                             | Друга актива . . . . .                                    | —                         | 7.                                                         | Фонд на обртните средства . . . . .                        | 89                |
|                                                |                                                           |                           | 8.                                                         | Инвестиционен кредит за обртни средства . . . . .          | —                 |
|                                                |                                                           |                           | 9.                                                         | Пасивни временски разграничувања . . . . .                 | 129               |
|                                                |                                                           |                           | <b>В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива</b> |                                                            |                   |
|                                                |                                                           |                           | 10.                                                        | Добавувачи и други обврски . . . . .                       | 3,323             |
|                                                |                                                           |                           | 11.                                                        | Друга пасива . . . . .                                     | —                 |
|                                                | <b>ВКУПНО:</b>                                            | <b>18,825</b>             |                                                            | <b>ВКУПНО:</b>                                             | <b>18,25</b>      |

**БИЛАНС**  
**НА СТОПАНСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЛОЗАРСТВО „ЛОЗАР“ — КУМАНОВО**

| Активa                                         |                                                           | на ден 31-XII-1957 година |                                                            | Пасивa                                                     |                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| Ред. број                                      | Назив на позицијата                                       | Износ во 000 дин.         | Ред. број                                                  | Назив на позицијата                                        | Износ во 000 дин. |
| <b>А. Основни и издвоени средства</b>          |                                                           |                           | <b>А. Извори на основните и издвоените средства</b>        |                                                            |                   |
| 1.                                             | Основни средства . . . . .                                | 21,487                    | 1.                                                         | Фонд на основните средства . . . . .                       | 16,663            |
| 2.                                             | Инвестиции во тек . . . . .                               | 50,096                    | 2.                                                         | Инвестиционен кредит за основни средства . . . . .         | 4,802             |
| 3.                                             | Издвоени средства и други инвестициони средства . . . . . | 1,182                     | 3.                                                         | Разни фондови . . . . .                                    | 1,188             |
| <b>Б. Обртни средства</b>                      |                                                           |                           | 4.                                                         | Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите . . . . . | 50,118            |
| 4.                                             | Вкупни обртни средства . . . . .                          | 7,866                     | 5.                                                         | Извори за финансирањето на инвестициите . . . . .          | —                 |
| <b>В. Средства во пресметка и друга актива</b> |                                                           |                           | <b>Б. Извори на обртните средства</b>                      |                                                            |                   |
| 5.                                             | Купувачи и други побарувања . . . . .                     | 4,226                     | 6.                                                         | Банка — кредит за обртни средства . . . . .                | 5,911             |
| 6.                                             | Друга актива . . . . .                                    | 896                       | 7.                                                         | Фонд на обртните средства . . . . .                        | 2,660             |
|                                                |                                                           |                           | 8.                                                         | Инвестиционен кредит за обртни средства . . . . .          | —                 |
|                                                |                                                           |                           | 9.                                                         | Пасивни временски разграничувања . . . . .                 | —                 |
|                                                |                                                           |                           | <b>В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива</b> |                                                            |                   |
|                                                |                                                           |                           | 10.                                                        | Добавувачи и други обврски . . . . .                       | 3,931             |
|                                                |                                                           |                           | 11.                                                        | Друга пасива . . . . .                                     | 430               |
|                                                | <b>ВКУПНО:</b>                                            | <b>85,753</b>             |                                                            | <b>ВКУПНО:</b>                                             | <b>85,753</b>     |

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 14-I-1958 год. под рег. бр. 75/55 е запишано следното: фирмата на Градското претпријатие за производство и обработка на тутун „Херој Борка Левата“ од Прилеп се менува и ќе гласи: Земјоделско стопанство за производство и обработка на тутун „Борка Левата“ — Прилеп.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 11/58. (161)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 24-I-1958 год. под рег. бр. 39 е запишано следното: покрај трговија на мало со железарска и метална стока, земјоделски машини и алати, велосипеди, машини за шиене и прибор Дуќанот број 1 од Прилеп во состав на Трговското претпријатие „3 ноември“ — Прилеп ќе врши и промет со електрични материјали, саати и радиоапарати на мало.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 33/58. (162)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 18-XII-1957 год. под рег. бр. 39/55 е запишано следното: дејноста на Трговското претпријатие „3 ноември“ во Прилеп се проширува и со промет со електрични материјали, саати и радиоапарати.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 711/57. (163)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 12-IX-1957 год. под рег. бр. 1/56 е запишано следното: се проширува дејноста на Трговското претпријатие „Вишна“ од Битола и неговите продавници број 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10, сите со седиште во Битола, и ќе гласи: промет со преработки врз база на шеќер и какао, жито и мелнички производи, животни прехрани, овошје и зеленчук, месо, жива стока, рогозина, трска и гричарија.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 608—618/57. (183)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 24-VIII-1957 год. под рег. бр. 20/56 е запишано следното: дејноста на Претпријатието за производство на мелен пипер „Спасе Ристевски“ во с. Кравари — Битолско се проширува и со откуп на индустриска пиперка и оризова арпа.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 593/57. (184)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 8-IX-1957 год. под рег. бр. 74/55 е запишано конституирањето на Хотелско угостителското претпријатие „Црвена звезда“ во Кичево, со дејност: хотелски и угостителски услуги (сите врсти на храна и пијалаци) и продажба на цигари и кибрит.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 620/57. (185)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека од регистарот на стопанските организации на 9-IX-1957 год. од рег. бр. 74 е избришана Биљарсалата во Кичево во состав на Претпријатието „Црвена звезда“ од Кичево, бидејќи престана со своето работење.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 617/57. (186)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека од регистарот на стопанските организации на 8-X-1957 год. од рег. бр. 36/55 е избришана Продавницата број 4 во Кичево во состав на Трговското претпријатие „Нама Цролет“ од Кичево, бидејќи престана со своето работење.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 621/57. (187)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека од регистарот на стопанските организации на 11-IX-1957 год. од рег. бр. 36/55 е избришана Продавницата број 3 во Кичево во состав на Трговското претпријатие „Нама Цролет“ од Кичево, бидејќи престана со своето работење.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 620/57. (188)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека од регистарот на стопанските организации на 8-X-1957 год. од рег. бр. 1/57 е избришано Инсталатерското претпријатие „Извор“ од Кичево, бидејќи престана со своето работење.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 627/58. (189)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 8-X-1957 год. под рег. бр. 60/55 е запишано следното: Претпријатието за услуги „Услуги“ од Кичево, од 8-X-1957 год. престана со своето работење.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 628/57. (190)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека од регистарот на стопанските организации на 8-X-1957 год. од рег. бр. 1/57 е избришан Погонот за сточарство во Ресен на Деловниот задружен сојуз „Преспа“ — Ресен, бидејќи од 8-X-1957 год. престана со своето работење.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 647/57. (191)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека од регистарот на стопанските организации на 8-X-1957 год. од рег. бр. 1/57 е избришан Погонот за овошје и зеленчук — Ресен на Деловниот задружен сојуз „Преспа“ — Ресен, бидејќи од 8-X-1957 год. престана со своето работење.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 648/57. (192)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека од регистарот на стопанските организации на 8-X-1957 год. од рег. бр. 1/57 е избришан Погонот за заштита на земјоделството во Ресен на Делов-

ниот задружен сојуз — Ресен, бидејќи од 8-X-1957 год. престана со своето работење.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 649/57. (193)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации под рег. бр. 227, на страна 651 е запишано следното: Јанко Ангчевски, досегашен директор на Фабриката за огноотпорни материјали „Силика“ — Гостивар, е разрешен од должност и му престанува правото Фабриката да ја потпишува.

Согласно со решението на Народниот одбор на општината Гостивар бр. 13712 од 21-XII-1957 год. за директор на Фабриката е назначен Александар Ристовски, кој Фабриката заедно со Томе Бислимовски, шеф на сметководството, и Дуцевски Ѓоре, Фабриката ќе ја потпишува во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 58/58. (230)

### ИСПРАВКА

Во „Службен весник на НРМ“ бр. 32 од 29 октомври 1958 год. во Огласниот дел, на страна 491, во објавениот оглас под огласен број 182 називот на задругата треба да гласи: „Овоштаро-градинарска задруга „Овоштар“ — Струга“.

Од Редакцијата

## МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

### РАЗНИ ДОКУМЕНТИ

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување во Бор на име Ратка Ѓорѓиевска, с. Градец — Скопско. (1638)

Свидетелство за завршен I клас през 1954 год. издадено од Работничката гимназија „Браќа Миладинови“ — Скопје на име Петре Стојан Тодоровски, Скопје. (1659)

Здравствена легитимација бр. 162429, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на име Трајан Китан Кечовски, с. Драчево — Скопско. (1680)

Оружен лист, издаден од СВР — Скопје на име Богоја Стојан Ангевски с. Ново Село — Скопско. (1661)

Здравствена легитимација бр. 44688, на име Елисавета Крстевска, ул. „Максим Горки“ бр. 65 — Битола. (1662)

Здравствена легитимација бр. 37956, издадена од Заводот за социјално осигурување — Битола на име Василка Димева Ангеловска, с. Стругово — Битолско. (1663)

Здравствена легитимација бр. 1128, издадена од Заводот за социјално осигурување — Титов Велес на име „Јосиф Георгиевски, ул. „Максим Горки“ бр. 142 — Титов Велес. (1664)

Здравствена легитимација бр. 92179, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на име Андреја Т. Стојановски, с. Рогачево — Тетовско. (1655)

Здравствена легитимација бр. 13939, издадена од Заводот за социјално осигурување — Прилеп на име Љуба Трајанова Митревска, с. Кривогаштани — Прилеп. (1666)

Здравствена легитимација бр. 39481, издадена од Заводот за социјално осигурување — Прилеп на име Радован Трајановски, с. Дебреште — Прилеп. (1667)

Здравствена легитимација бр. 6312, издадена од Заводот за социјално осигурување — Љипљан на име Сали Иљаз Алури, Титов Велес. (1678)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување во Струмица на име Трајчо, Н. Георгиев, с. Петралинци — Струмица. (1670)

Здравствена легитимација бр. 175204, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на име Трајанка Василева Благоева, Орман — Скопско. (1671)

Здравствена легитимација бр. 69111, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на име Киро Петровски, Скопје. (1672)

Работна книшка бр. 2850, серија бр. 033848, издадена од Бирото за посредување на трудот — Битола на име Даница Крстевска, Битола. (1673)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на име Љубица Рисинова, Скопје. (1674)

Студентска легитимација бр. 1677, издадена од Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје на име Димитар Јанакиевски, Скопје. (1675)

Свидетелство за завршен VII клас гимназија под бр. 20/58, издадено од Гимназијата „Јосип Броз Тито“ — Битола на име Нада Милошева, Битола. (1676)

Индекс бр. 823, издаден од Економскиот факултет во Скопје на име Томислав Микулкиќ, Скопје. (1677)

Здравствени легитимации издадени од Заводот за социјално осигурување во Скопје под бр. 94234 и 94235 на име Зринка и Татјана Пешчеви, Скопје. (1678)

Уверение за квалификуван работник — електричар под бр. 1554, издадено од Извршниот совет — Секретаријат за труд — Скопје на име Иљо Трајко Трпчевски, с. Маџари — Скопско. (1679)

Шоферска исправа бр. 874, издадена од СВР — Скопје на име Бранко Коле Кискинов, Скопје. (1680)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на име Јелица Петрушева, Скопје. (1681)

Здравствена легитимација бр. 8978, издадена од Заводот за социјално осигурување — Тетово на име Рефат Мурсели, ул. „Преспанска“ бр. 2, Тетово. (1682)

Здравствена легитимација бр. 10077, издадена од Заводот за социјално осигурување — Прилеп на име Крста Вршкоска, с. Ерековци — Прилеп. (1683)

Здравствена легитимација бр. 4574, издадена од Заводот за социјално осигурување — Филијала во Кичево на име Селоска Филдеска, ул. „М. Тито“ бр. 155 — Кичево. (1684)

Здравствена легитимација бр. 14313, издадена од Заводот за социјално осигурување — Гевгелија на име Фаик Ајдини, работник II градилиште „Пелагонија“ — Гевгелија. (1685)

Здравствена легитимација бр. 14936, издадена од Заводот за социјално осигурување — Гевгелија на име Садик Ајдини, работник II градилиште „Пелагонија“ — Гевгелија. (1686)

Работна книшка бр. 230 на име Раденко Симеонов Иванов, Градежно прет. „Пелагонија“ — Неготино. (1687)

Работна книшка бр. 4157, на име Беадин Раман Ибраимовски, с. Кочилари — Титоввелешко. (1688)

Здравствена легитимација бр. 3474, издадена од Заводот за социјално осигурување — Филијала — Кичево на име Диме Стојановски, с. Вранештица — Кичево. (1689)

Здравствена легитимација бр. 12245, издадена од Заводот за социјално осигурување во Бјелина на име Тефик Мемедоски, с. Десово — Прилеп. (1690)

Здравствена легитимација бр. 12247, издадена од Заводот за социјално осигурување — Бјелина на име Шефик Мемедоски, с. Десово — Прилеп. (1691)

Здравствена легитимација бр. 12248, издадена од Заводот за социјално осигурување — Бјелина на име Шефика Мемедоски, с. Десово — Прилеп. (1692)

Работна книшка рег. бр. 23201, серија бр. 110247, издадена од Заводот за социјално осигурување — Сарајево на име Кемаил Абазоски, с. Боровец — Струга. (1693)

Здравствена легитимација на име Халими Рамадан с. Кочилари — Титоввелешко. (1694)

Здравствена легитимација бр. 15290 на име Лена Петрова Дујланова, с. Нови Дојран Гевгелија. (1695)

Здравствена легитимација на име Цвета Петрова, ул. „Задругар“ — Кавадарци. (1696)

Здравствена легитимација бр. 17026, издадена од Заводот за социјално осигурување — Штип на име Ибраим Амедов, ул. „В. Дотанциски“ бр. 39 — Штип. (1697)

Здравствена легитимација бр. 9039, издадена од Заводот за социјално осигурување — Филијала — Пробиштип на име Спасена Спасова, с. Бучиште — Кочани. (1698)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на име Јордан Чакаровски, Скопје. (1699)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осмолетката „Братство единство“ во Дебар на име Редип Ербелли, Скопје. (1700)

Работна книшка бр. 5133, издадена од Бирото за посредување на трудот во Гостивар на име Решад Курто Куртовски, с. Скудрино — Тетовско. (1701)

Здравствена легитимација бр. 19229, на име Југослав Пандовски, ул. „Баирска“ бр. 40 — Битола. (1702)

Здравствена легитимација на име Петре Дунимагловски, с. Годивле — Прилеп. (1703)

Здравствена легитимација бр. 12498, издадена од Заводот за социјално осигурување — Титов Велес на име Елица Радева, ул. „Родна Ивева“ бр. 6 — Титов Велес. (1704)

Свидетелство бр. 67 од IV одделение основно училиште, издадено од училиштето с. Мажучиште на име Пеце Готов Јовановски, с. Мажучиште — Прилеп. (1705)

Здравствена легитимација бр. 24761, издадена од Заводот за социјално осигурување — Титов Велес на име Миле Ѓорѓиев Чикоровски, с. Градско — Титоввелешко. (1706)

Здравствена легитимација бр. 21628, издадена од Заводот за социјално осигурување — Титов Велес на име Илија Костовски, с. Лугунци — Титоввелешко. (1707)

Свидетелство под бр. 110 за завршено IV одделение на име Алија Имери, слаткар во Инџија — Срем, ул. „Ленинова“ бр. 2. (1708)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на име Радмила Радосављевиќ, Скопје. (1709)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на име Атипа Бислим Усеин, Скопје. (1710)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на име Шериф Сулеман Укшуни, Скопје. (1711)

Здравствена легитимација бр. 42233, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на име Петруш Стојановски, Скопје. (1712)

Работна книшка, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Шефкет Насов Демировски, Скопје. (1713)

Шоферска исправа „Д“ категорија, издадена од Сообраќајниот отсек во Скопје на име Никола Ј. Николовски, Скопје. (1714)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Горче Петров на име Али Осман Алиов, Горче Петров. (1715)

Здравствена легитимација бр. 142573, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на име Исмаил Ј. Рафуна, Скопје. (1716)

Сообраќајна дозвола за возење бр. 1365, издадена од Сообраќајната милиција — Скопје на име Умон Сулеман, Скопје. (1717)

Работна книшка бр. 17199/54 год., издадена од Бирото за посредување на трудот во Скопје на име Имерзат Хусеин Љутви, Скопје. (1718)

Здравствена легитимација бр. 646, издадена од Заводот за социјално осигурување — Прилеп на име Добре Шемковски, Скопје. (1719)

Инвалидска исплатна книшка бр. 000869 на име Димко Спасе Сејдовски, с. Буково — Битолско. (1720)

Здравствена легитимација бр. 656, издадена од Заводот за социјално осигурување — Прилеп на име Трајко Миланов Атанасовски, ул. „Пане Такевски“ бр. 2 — Прилеп. (1721)

Здравствена легитимација на име Светислав Димитриевиќ, с. Табановце — Кумановско. (1723)

Здравствена легитимација бр. 16704, издадена од Заводот за социјално осигурување — Охрид на име Вера Николова Ставревска, с. Претор — Охридско. (1725)

Здравствена легитимација бр. 871115, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на име Катерина Донева Грличкова, Скопје. (1725)

Свидетелство за завршен II клас гимназија, издадено од Училиштето „Владимир Назор“ — Скопје на име Веса Миланова Крстева, Скопје. (1726)

Здравствена легитимација бр. 17199, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на име Наца Стефановиќ, Скопје. (1727)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на име Јазо Јовановски, Скопје. (1728)

Возачка тракторска дозвола бр. 3472, издадена од СВР — Скопје на име Цветко Стоилков Камне-новски, с. Кучевиште — Скопско. (1729)

Здравствена легитимација бр. 114221, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на име Станче Јаким Стојановски, с. Вратница — Тетовско. (1730)

Здравствена легитимација бр. 19245, издадена од Заводот за социјално осигурување — Куманово на име Кева Божиновска, ул. „Гуро Гаковиќ“ бр. 59 — Куманово. (1731)

Здравствена легитимација бр. 7790 на име Пате Мемедоска, ул. „Усеин Акијоски“ бр. 19 — Кичево. (1732)

Здравствена легитимација бр. 24696, издадена од Заводот за социјално осигурување — Тетово на име Трпана Србиниоска, ул. „Гоце Делчев“ бр. 129 — Тетово. (1733)

Здравствена легитимација бр. 14972, издадена од Заводот за социјално осигурување — Битола на име Ерифими Георгиева, ул. „Цар Самуил“ бр. 43 — Битола. (1734)

Работна книшка бр. 8189, серија бр. 036530, издадена од Бирото за посредување на трудот во Битола на име Никола П. Петровски, ул. „Врполе“ бр. 8 — Битола. (1735)

Свидетелство бр. 24 дел. бр. 172 за завршен IV клас гимназија, издадено од Школата „Браќа Миладинови“ — Прилеп на име Павлина М. Панеска, ул. „Марксоса“ бр. 33 — Прилеп. (1736)

Здравствена легитимација бр. 11040, издадена од Заводот за социјално осигурување — Охрид на име Славејко Б. Филипов, ул. „Јане Сандански“ бр. 17 — Охрид. (1737)

Здравствена легитимација бр. 11860, на име Гукатон Брахим, III градилиште „Бетон“ — Титов Велес. (1738)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Титов Велес на име Гулер Адемова, ул. „Славко Давчев“ бр. 7а — Титов Велес. (1739)

Свидетелство за завршено V одделение на име Љубица (Борис) Петрова, с. Ангелци — Струмица. (1740)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на име Ангеле Огњановски, с. Нова Брезница — Скопско. (1741)

Возачка дозвола бр. 823/53 год., издадена од Сообраќајната милиција во Скопје на име Јозан Илиев Мијаковски, Скопје. (1742)

Здравствена легитимација бр. 80847, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на име Стојанка Трајкова Спасова, с. Долно Соње — Скопско. (1743)

Здравствена легитимација бр. 49454, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на име Слободанка Здравкова, Скопје. (1744)

Здравствена легитимација бр. 776, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје В. Г. 1950 на име Љубица Алексиќ, Скопје. (1745)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на име Бесим Исуп Бектеши, Скопје. (1746)

Свидетелство за завршен II клас гимназија, издадено од Осмолетката во Дебар на име Васил Т. Гурчевски, Скопје. (1747)

Здравствена легитимација бр. 27061, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на име Димо Муаремов, Скопје. (1748)

Месечна книшка бр. 639, издадена од Дирекцијата на железниците во Скопје на име Ристо Димитровски, Горче Петров (1749)

Здравствена легитимација бр. 199, издадена од Заводот за социјално осигурување — Куманово на име Бошко Јован Петковски, с. Опаје — Кумановски. (1750)

Здравствена легитимација бр. 4092, издадена од Заводот за социјално осигурување — Крива Паланка на име Митко А. Павловски, Кр. Паланка. (1751)

Колска книшка бр. 7110 и возачка книшка бр. 420 на име Мите Ангелов Павловски, ул. „Иво Рибар Љола“ бр. 4 — Крива Паланка. (1752)

Здравствена легитимација бр. 5861, издадена од Заводот за социјално осигурување — Штип на име Гоко Стамов, ул. „М. Тито“ бр. 29 — Штип. (1753)

Здравствена легитимација бр. 5863, издадена од Заводот за социјално осигурување — Штип на име Зора Стамова, ул. „М. Тито“ бр. 29 — Штип. (1754)

Стопанска диплома на име Крум Тодоров, ул. „Благој Нечев“ бр. 54 — Титов Велес. (1755)

Здравствена легитимација бр. 22434, на име Владислав Војдановски, ул. „Гоце Делчев“ бр. 98 — Охрид. (1756)

Здравствена легитимација бр. 18242, издадена од Заводот за социјално осигурување — Битола на име Златана Кеќкарова, ул. „Чингел Каракол“ бр. 26 — Битола. (1757)

Здравствена легитимација бр. 18243, издадена од Заводот за социјално осигурување — Битола на име Добривоје Кеќкаровски, ул. „Чингел Каракол“ бр. 26 — Битола. (1758)

Здравствена легитимација бр. 14049, издадена од Заводот за социјално осигурување — Филијала — Кичево на име Мирјана С. Стојаноска, ул. „15 ноември“ бр. 28 — Кичево. (1759)

Здравствена легитимација бр. 7018, издадена од Заводот за социјално осигурување — Штип на име Демир Кадриов, ул. „Сл. Стојменски“ бр. 43 — Штип. (1760)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на име Јордан Томоски, Скопје. (1761)

Работна книшка бр. 6397/55 год. издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Благоја Иван Воцевски, с. Долно Соње — Скопско. (1762)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на име Вангелија Курчиска, Скопје. (1763)

Здравствени легитимации, издадени од Заводот за социјално осигурување — Скопје под бр. 59019, 29753, 29754 и 29755 на име Мемед, Исмега, Бајрам и Ибадет Мемедови, од Скопје. (1764)

Матурско свидетелство бр. 544, издадено од Машката гимназија „Цветан Димов“ — Скопје на име Светолик Ристовски, Скопје. (1763)

Студентска легитимација бр. 1324, издадена од ВПШ — Скопје на име Вера Гулевска, Скопје. (1766)

Работна книшка бр. 22383/54 год., издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Трајанка Тарапанова, Скопје. (1767)

Здравствена легитимација бр. 164383, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на име Љуба Стојчева, Скопје. (1783)

Свидетелство за завршен II клас гимназија, издадено од Вечерната гимназија — Скопје на име Цвејо Васо Чакула, Скопје. (1769)

Дозвола за носење на оружје бр. 1626, издадена од СВР — Охрид на име Ѓорѓија Ристев Ристевски, с. Мраморец — Охридско. (1770)

Здравствена легитимација бр. 36721, издадена од Заводот за социјално осигурување — Битола на име Селафија Павлова Марковска, ул. „Стив Наумов“ бр. 121 — Битола. (1771)

Здравствена легитимација бр. 15756, на име Јаким Иван Спиркоски, ул. „Цане Илиески“ бр. 16 — Прилеп. (1772)

Здравствена легитимација бр. 11997, издадена од Заводот за социјално осигурување — Куманово на име Георги Колев Цветковски, ул. „Никола Тесла“ бр. 16 — Куманово. (1773)

Здравствена легитимација бр. 2149, издадена од Заводот за социјално осигурување — Тетово на име Ангелко Давидовски, ул. „ЈНА“ бр. 3 — Тетово. (1774)

Здравствена легитимација бр. 2145, издадена од Заводот за социјално осигурување — Тетово на име Илко Давидовски, ул. „ЈНА“ бр. 3 — Тетово. (1775)

Здравствена легитимација бр. 11171, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на име Шаип Амди Абас, Скопје. (1773)

Индекс бр. 1741, издаден од Техничкиот факултет во Скопје на име Тиме Мрданов, Скопје. (1777)

Здравствена легитимација бр. 20073, издадена од Заводот за социјално осигурување — Тетово на име Хава Сулејмана Халими, с. Порој — Тетовско. (1778)

Здравствена легитимација бр. 246, издадена од Заводот за социјално осигурување — Филијала — Кочани на име Ванчо Александров Ѓорѓиев, ул. „Анче Пенев“ бр. 12 — Кочани. (1779)

Здравствена легитимација бр. 20830, издадена од Заводот за социјално осигурување — Испостава — Кратово на име Слободанка П. Гичева, Кратово. (1780)

Здравствена легитимација бр. 1857, издадена од Заводот за социјално осигурување — Гевгелија на име Марјана Котева, с. Нов Дојран — Гевгелија. (1731)

Сообраќајна дозвола бр. 1246, издадена од СВР — Скопје на Ауто-мото друштво „Победа“ — Ѓорче Петров. (1732)

Работна книшка бр. 1095/57 год. на име Мурат Јашари, ул. „391“ бр. 9 — Скопје. (1822)

Здравствена легитимација бр. 7008, издадена од Заводот за социјално осигурување — Филијала — Пробиштип на име Ангел Цветков, с. Дубровница — Кумановско. (1784)

Здравствена легитимација бр. 4164, на име Крсте Бушиновски, ул. „Маршал Тито“ бр. 141/I улаз. 8 стан — Битола. (1785)

Работна книшка бр. 5809, серија бр. 063755, издадена од Бирото за посредување на трудот — Куманово на име Димче Делчо Јосифовски, ул. „Орце Николов“ бр. 12 — Куманово. (1786)

Работна книшка бр. 1560, издадена од Бирото за посредување на трудот — Ресен на име Томе Ѓорѓиев Милевски, с. Језерени — Ресен. (1737)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Ресен на име Абдула Имеровски, Скопје. (1783)

Колска книшка бр. 1444, издадена од Сообраќајната милиција во Скопје на Трговското претпријатие „Калинка“ — Скопје. (1733)

Инвалидска книшка бр. 2763, издадена од Советот за народно здравје на ОНО — Скопје на име Божки Илиев Тушевски, с. Дељадровци — Скопско.

Здравствени легитимации издадени од Заводот за социјално осигурување — Скопје под бр. 1483 и 1484 на име Никола и Христо Челинови од Скопје.

Индекс бр. 1272, издаден од Медицинскиот факултет во Скопје на име Томислав Ивана Јукиќ, Скопје. (1793)

Работна книшка издадена од Бирото за посредување на трудот во Скопје на име Халим Теџик Алиабдураман — Скопје. (1794)

Свидетелство за завршено IV одделение, издадено од Училиштето во с. Каменане на име Зекир Рамадан Рамадани, с. Каменане — Тетовско. (1795)

Здравствена легитимација бр. 8704 на име Радомир Л. Стоев, ул. „Скопјанска“ бр. 1 — Гевгелија.

Уверение за отпус од државјанство бр. 24177/58, издадено од ДСВР — Скопје на име Наип Арил Истрар — Скопје. (1999)

Здравствена легитимација бр. 5570, издадена од Заводот за социјално осигурување — Прилеп на име Магбџа Алемова Асаноска, ул. „Дабнички заврј“ бр. 103 — Прилеп. (1797)

Здравствена легитимација бр. 7459, издадена од Заводот за социјално осигурување — Штип на име Али Ибраим Бајрамов, ул. „Д. Радосављевиќ“ бр. 20 — Штип. (1798)

Здравствена легитимација бр. 945, издадена од Заводот за социјално осигурување — Битола на име Блага Ване Арсова, ул. „Борис Стрезовски“ бр. 27 — Битола. (1799)

Здравствена легитимација бр. 25327 на име Томе И. Николоски, ул. „Стрмашева“ бр. 10 — Битола.

Здравствена легитимација на име Бериша Нуредин Рустем, III градилиште „Бетон“ — Т. Велес. (1801)

Здравствена легитимација на име Лазар Јорданов, ул. „Вера Циривири“ бр. 22 — Т. Велес. (1802)

Свидетелство бр. 17 за завршено осмо одделение, издадено од Осмолетката во с. Врагчишта на име Василија Рафајлоски, с. Зубовце — Гостивар. (1803)

Свидетелство бр. 4 за завршено IV одделение през 1949/1950 год. на име Целал Милаим Веџети. с. Гајре — Тетовско. (1804)

Здравствена легитимација бр. 3823, издадена од Заводот за социјално осигурување — Филијала — Дебар на име Емина Емрула, Дебар. (1805)

Загубеното уверение за отпус од државјанство бр. 12-12370/1, досие 45494, издадено од СБР — Скопје на име Синан Адемов Алиловски, с. Другово — Охридско. (1952)

### ЛИЧНИ КАРТИ

Лична карта рег. бр. 10939, серија бр. 0755473, издадена од СБР — Кичево на име Антица (Кузмановска) Трајковска, с. Кумодраж — Белград. (4903)

Лична карта рег. бр. 6149, серија бр. 0566547, издадена од СБР — Куманово на име Зијадин Лиман Сулимани, с. Лопате — Кумановско. (2929)

Лична карта рег. бр. 4112, серија бр. 0111721, издадена од СБР — Витола на име Ѓорѓи Петрев Тричевски, с. Ротино — Битолско. (3445)

Лична карта рег. бр. 18526, серија бр. 0507143, издадена од СБР — Кавадарци на име Дота Вангелова Филковска, ул. „Илинденска“ бр. 2 — Кавадарци. (3446)

Лична карта рег. бр. 18745, серија бр. 0216543, издадена од СБР — Охрид на име Митра Арсова Савеска, ул. „Тодор Циповски — Мерцан“ бр. 38 — Тетово. (3447)

Лична карта рег. бр. 11345, серија бр. 0234349, издадена од СБР — Охрид на име Ѓорѓи Иванов Јовановски, ул. „Тодор Циповски — Мерцан“ бр. 38 — Тетово. (3445)

Лична карта рег. бр. 21186, серија бр. 0681983, издадена од СБР — Тетово на име Изаир Бајрам Емини, с. Пршевец — Тетовско. (3449)

Лична карта рег. бр. 19243, серија бр. 0713833, издадена од СБР — Гостивар на име Фетија Мемед Мустафа, с. Падалиште — Гостивар. (3450)

Лична карта рег. бр. 1582, серија бр. 01812092, издадена од СБР — Прилеп на име Велија Камил Сулејманоски, с. Ерековци — Битола. (3451)

Лична карта рег. бр. 1436, серија бр. 0325946, издадена од СБР — Титов Велес на име Рамиза Сулејман Алијева, ул. „Карацова“ бр. 33 — Битола. (3452)

Лична карта рег. бр. 37946, серија бр. 0393212, издадена од СБР — Тетово на име Ашим Мусли Асани, с. Г. Палчиште — Тетовско. (3453)

Лична карта рег. бр. 28794, серија бр. 0686743, издадена од СБР — Тетово на име Раиф Ашим Асани, с. Г. Палчиште — Тетовско. (3454)

Лична карта рег. бр. 12274, серија бр. 0235275, издадена од СБР — Охрид на име Петре Милев Димески, с. Јактиње — Охридско. (3455)

Лична карта рег. бр. 26175, серија бр. 0220359, издадена од СБР — Охрид на име Благоја Климов Трајаноски, с. Цр. Вода — Охридско. (3453)

Лична карта рег. бр. 10296, серија бр. 0706806, издадена од СБР — Тетово на име Василка Оносим Јанкоска, ул. „В. Циривири“ бр. 18 — Тетово. (3457)

Лична карта рег. бр. 44695, серија бр. 0799829, издадена од СБР — Тетово на име Хазир Рустема Илјази, ул. „Ново Село“ бр. 17 — Тетово. (3458)

Лична карта рег. бр. 9523, серија бр. 0670248, издадена од СБР — Тетово на име Велика С. Симјаноска, ул. „Тодор Циповски — Мерцан“ бр. 57 — Тетово. (3459)

Лична карта рег. бр. 18391, серија бр. 0733823, издадена од СБР — Кичево на име Ристо Арсов Ристоски, с. Г. Добреноец — Кичево. (3460)

Лична карта рег. бр. 24345, серија бр. 0796364, издадена од СБР — Тетово на име Јордан Стојанов Илиевски, с. Ѓлоѓи — Тетовско. (3572)

Лична карта рег. бр. 20858, серија бр. 0735783, издадена од СБР — Охрид на име Дуко Софрониов Митрески, с. Кладник — Кичево. (3462)

Лична карта рег. бр. 10025, серија бр. 2948343, издадена од СБР — Сјеница на име Наил Синан Ѓуновиќ, населба Порцуланова фабрика, барака бр. 8 — Титов Велес. (3463)

Лична карта рег. бр. 8638, серија бр. 0332248, издадена од СБР — Титов Велес на име Трајко Платнов Димов, ул. „Загребачка“ бр. 7 — Т. Велес. (3464)

Лична карта рег. бр. 15568, серија бр. 0335986, издадена од СБР — Титов Велес на име Стојна Данева Чорева, ул. „Максим Ѓорки“ бр. 128 — Титов Велес. (3465)

Лична карта рег. бр. 1156, серија бр. 0090056, издадена од СБР — Кавадарци на име Спасо Конев Ничков, с. Крнево — Кавадарци. (3466)

Лична карта рег. бр. 29969, серија бр. 0687927, издадена од СБР — Тетово на име Назми Шериф Мустафи, с. Церово — Тетовско. (3467)

Лична карта рег. бр. 11002, серија бр. 0154013, издадена од СБР — Прилеп на име Јосиф Спиро Митричевски, ул. „Цветан Димов“ бр. 72 — Битола. (3463)

Лична карта рег. бр. 11072, серија бр. 0351532, издадена од СБР — Титов Велес на име Асан Алиев Тафовски, с. Мелница — Титоввелешко. (3469)

Лична карта рег. бр. 7826, серија бр. 72656, издадена од СБР — Гевгелија на име Ристо Јованов Колев, раб. Лебопекарска задруга „Напредок“ — Гевгелија. (3470)

Лична карта рег. бр. 18880, серија бр. 0679816, издадена од СБР — Тетово на име Рамадан Рамис Бектеши, с. Вешала — Тетовско. (3471)

Лична карта рег. бр. 11744, серија бр. 0672140, издадена од СБР — Тетово на име Реџепи Адил Милаим, с. М. Речица — Тетовско. (3472)

Лична карта рег. бр. 6565, серија бр. 0669033, издадена од СБР — Тетово на име Азиси Акиќ Камбер, с. Боговиње — Тетовско. (3473)

Лична карта рег. бр. 5964, серија бр. 0702479, издадена од СБР — Гостивар на име Јаја Касама Даути, с. Форино — Гостивар. (3474)

Лична карта рег. бр. 40984, серија бр. 0696227, издадена од СБР — Тетово на име Камер Имера Мустафи, с. Падалиште — Гостивар. (3475)

Лична карта рег. бр. 10808, серија бр. 0155723, на име Цветан Вељанов Стојчевски, ул. „11 октомври“ бр. 131 — Прилеп. (3476)

Лична карта рег. бр. 12284, серија бр. 0116994, издадена од СБР — Дебар на име Ремзи Мемедов Мемедовски, с. М. Папрадник — Дебар. (3477)

Лична карта рег. бр. 238, серија бр. 0208897, издадена од СБР — Охрид на име Галаб Јанчев Димзов, ул. „Методи Патче“ бр. 20 — Охрид. (3478)

Лична карта рег. бр. 11769, серија бр. 0708279, издадена од СБР — Тетово на име Акиф Осман Бајрами, с. Градец — Тетовско. (3479)

Лична карта рег. бр. 21094, серија бр. 0681923, издадена од СБР — Тетово на име Нуредин Азиз Мемети, с. Јажинце — Тетовско. (3480)

Лична карта рег. бр. 15229, серија бр. 0014298, издадена од СВР — Битола на име Тодорче Ангелов Маневски, с. Бистрица — Битолско. (3481)

Лична карта рег. бр. 10477, серија бр. 0012773, издадена од СВР — Битола на име Ефтим Лазар Николовски, с. Биљаник — Битолско. (3482)

Лична карта рег. бр. 15502, серија бр. 0120203, издадена од СВР — Дебар на име Керим Алит Машкули, с. Селокуки — Дебар. (3483)

Лична карта рег. бр. 25819, серија бр. 0682665, издадена од СВР — Тетово на име Илјаз Адиле Илјази, ул. „Јане Сандански“ бр. 7 — Тетово. (3484)

Лична карта рег. бр. 31167, серија бр. 0792154, издадена од СВР — Тетово на име Диме Совче Заковски, с. Старо Село — Тетовско. (3485)

Лична карта рег. бр. 9182, серија бр. 0404692, издадена од СВР — Св. Николе на име Трајан Трајчов Христов, с. Мустафино — Св. Николе. (3486)

Лична карта рег. бр. 1012, серија бр. 091311, издадена од СВР — Битола на име Љубица Бакалова, ул. „Никола Тесла“ бр. 86 — Битола. (3487)

Лична карта рег. бр. 2624, серија бр. 0431033, издадена од СВР — Гевгелија на име Мито Јованов Зајковски, с. Валандово — Гевгелија. (3488)

Лична карта рег. бр. 306451, издадена од СВР — Белград на име Весела Петко Крстевска, ул. „Кр. Волинароски“ бр. 26 — Прилеп. (3489)

Лична карта рег. бр. 13417, серија бр. 0158166, издадена од СВР — Битола на име Јаја Фаик Исмаилоски, ул. „Трајко Сандански“ бр. 3 — Прилеп. (3490)

Лична карта рег. бр. 17826, серија бр. 3182352, издадена од СВР — Борски Рудник на име Јашар Рамадана Асановиќ, ул. „Никола Тесла“ бр. 10 — Куманово. (3491)

Лична карта рег. бр. 13951, серија бр. 0353966, издадена од СВР — Титов Велес на име Јовче Даниев Јордановски, ул. „Браќа Миладинови“ бр. 51 — Титов Велес. (3492)

Лична карта рег. бр. 16919, серија бр. 0713529, издадена од СВР — Гостивар на име Бајрам Османа Јусуфи, с. Корито — Гостивар. (3493)

Лична карта рег. бр. 27598, серија бр. 0724408, издадена од СВР — Гостивар на име Стојан Кузман Илиески, с. Чајле — Гостивар. (3494)

Лична карта рег. бр. 5764, серија бр. 0294221, издадена од СВР — Штип на име Идавер Исмаилов Мачев, ул. „В. Догандиски“ бр. 39 — Штип. (3495)

Лична карта рег. бр. 19474, серија бр. 0092147, издадена од СВР — Битола на име Томислав Тодор Ѓорѓиевски, с. Паралово — Битолско. (3496)

Лична карта рег. бр. 5916, на име Борис Тренков Цветановски, с. Света — Битолско. (3497)

Лична карта рег. бр. 12051, серија бр. 0499790, издадена од СВР — Кавадарци на име Богдан Стојанов Шишев, с. Манастирец — Кавадарци. (3498)

Лична карта рег. бр. 680, серија бр. 0687066, издадена од СВР — Тетово на име Бафтијар Ѓариштов Алили, с. Боговиње — Тетовско. (3499)

Лична карта рег. бр. 13541, серија бр. 0673835, издадена од СВР — Тетово на име Јове Ѓуре Јовчевски, с. Луковица — Тетовско. (3500)

Лична карта рег. бр. 35889, серија бр. 0691952, издадена од СВР — Тетово на име Дехар Сакита Сулејмани, ул. „Гостиварска“ бр. 5 — Тетово. (3501)

Лична карта рег. бр. 37087, серија бр. 0769353, издадена од СВР — Тетово на име Харун Заим Шакири, с. Слатино — Тетовско. (3502)

Лична карта рег. бр. 34799, серија бр. 0691447, издадена од СВР — Тетово на име Ѓафур С. Керими, с. Раковец — Тетовско. (3503)

Лична карта рег. бр. 3886, серија бр. 0664461, издадена од СВР — Тетово на име Насуф Мамут Сејфула, с. Боговиње — Тетовско. (3504)

Лична карта рег. бр. 2894, серија бр. 0095601, издадена од СВР — Крива Паланка на име Стојанче Величков Цветковски, с. М. Црцорија — Крива Паланка. (3505)

Лична карта рег. бр. 6555, серија бр. 0099265, издадена од СВР — Крива Паланка на име Мите Сеџафимов Ѓорѓиевски, с. Мартиница — Крива Паланка. (3506)

Лична карта рег. бр. 1344, серија бр. 0094051, издадена од СВР — Крива Паланка на име Стојна Стоименова Ристова, с. Варовиште — Крива Паланка. (3508)

Лична карта рег. бр. 10197, серија бр. 0549990, издадена од СВР — Куманово на име Коле Стојчов Величковски, с. Страцин — Кумановско. (3509)

Лична карта рег. бр. 1059, серија бр. 0541708, издадена од СВР — Куманово на име Шабан Дурак Рамадани, ул. „152“ бр. 19 — Скопје. (3510)

Лична карта рег. бр. 5355, серија бр. 0402365, издадена од СВР — Куманово на име Денко Донев Бошков, ул. „Јане Сандански“ бр. 17а — Куманово. (3511)

Лична карта рег. бр. 2813, серија бр. 0563224, издадена од СВР — Куманово на име Емине Иса Мустафи Фетахи, ул. „Карл Маркс“ бр. 30 — Куманово. (3512)

Лична карта рег. бр. 16624, серија бр. 0536253, издадена од СВР — Куманово на име Мирко Величков Јовановиќ, ул. „11 октомври“ бр. 86 — Куманово. (3513)

Лична карта рег. бр. 3216, серија бр. 0544171, издадена од СВР — Куманово на име Миле Стојанов Нишковски, ул. „15 мај“ бр. 6 — Куманово. (3514)

Лична карта рег. бр. 2755, серија бр. 0227365, издадена од СВР — Охрид на име Панде Богојов Маринчески, с. Требеништа — Струга. (3515)

Лична карта рег. бр. 10883, серија бр. 0043594, издадена од СВР — Струга на име Екрем Мехмед Беќироски, с. Курошишта — Струга. (3516)

Лична карта рег. бр. 9473, серија бр. 0042184, издадена од СВР — Струга на име Насуфи Зилиф Шакир, с. Велешта — Струга. (3517)

Лична карта рег. бр. 10607, серија бр. 0043318, издадена од СВР — Струга на име Саид Јашар Зулали, с. Радолишта — Струга. (3518)

Лична карта рег. бр. 9915, серија бр. 0013402, издадена од СВР — Битола на име Душан Јован Ѓиковски, с. Рибарци — Битолско. (3519)

Лична карта рег. бр. 1424, серија бр. 0209412, издадена од СВР — Охрид на име Стефан Крстев Ѓилев, ул. „Самоилова“ бр. 64 — Охрид. (3520)

Лична карта рег. бр. 21250, серија бр. 0133278, издадена од СВР — Охрид на име Ариф Азиса Даути, с. Шум — Струга. (3521)

Лична карта рег. бр. 33074, серија бр. 0693339, издадена од СВР — Тетово на име Халит Хуснија Халити, с. Селце — Тетовско. (3548)

## ПОКАНА ЗА ПРЕТПЛАТА НА СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ ЗА 1959 ГОДИНА

ПРЕТПЛАТАТА НА „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ“ ЗА 1959 ГОДИНА ИЗНЕСУВА 1.500 ДИНАРИ ЗА ЕДЕН ПРИМЕРОК



ПРЕТПЛАТАТА СЕ УПЛАТУВА ОДНАПРЕД ЗА ЦЕЛА ГОДИНА ПО ПРИЛОЖЕНАТА ЧЕКОВНА УПЛАТНИЦА ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ“, БРОЈ 33/58 Г. ИЛИ НА НАШАТА ЖИРО С-КА БР. 802-11/1-698 ПРИ НАРОДНАТА БАНКА — СКОПЈЕ.



ПРИ УПЛАТУВАЊЕ НА ПРЕТПЛАТАТА ТРЕБА НА ЧЕКОВНАТА ИЛИ ВИРМАНСКАТА УПЛАТНИЦА ДА СЕ НАВЕДАТ ПОДАТОЦИТЕ: НА ГРБОТ НА УПЛАТНИЦАТА ДА СЕ НАПИШЕ ЧИТЛИВА И ТОЧНА АДРЕСА НА КОЈАШТО ТРЕБА ДА СЕ ИСПРАКА ВЕСНИКОТ; ЗА КОЛКУ ПРИМЕРОЦИ СЕ ВРШИ ПРЕТПЛАТАТА; СТАРИТЕ ПРЕТПЛАТНИЦИ ПОКРАЈ ОВА ДА ГО НАВЕДАТ И ПРЕТПЛАТНИОТ БРОЈ ПОД КОЈ Е ПРИМАН ВЕСНИКОТ ВО 1958 ГОДИНА.



ПРЕТПЛАТАТА ЗА 1959 ГОДИНА ТРЕБА ДА СЕ ОБНОВИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ О. Г. ПО ОВОЈ СРОК НА СИТЕ ШТО НЕ КЕ ЈА ОБНОВАТ ПРЕТПЛАТАТА КЕ ИМ СЕ ЗАПРЕ ИСПРАКАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ.

ВИДЕЈКИ ИЗВЕСЕН БРОЈ ПРЕТПЛАТНИЦИ ОД 1958 ГОД. УШТЕ НЕ ЈА ПОДМИРИЛЕ ПРЕТПЛАТАТА, СЕ МОЛАТ СО ПРЕТПЛАТАТА ЗА ИДНАТА ГОДИНА ЕДНОВРЕМЕНО ДА ЈА ВНЕСАТ И ДОЛЖНАТА ПРЕТПЛАТА ОД 1958 ГОДИНА.

### СОДРЖИНА

|                                                                                                                                                            | Страна |                                                                                                                                                     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 281. Уредба за мерките за штедење на дрва —                                                                                                                | 517    | 284. Решение за назначување главен директор на Електро-стопанската заедница на Народна Република Македонија — — —                                   | 513 |
| 282. Решение за основање Завод за тешко психички заостанати деца — — —                                                                                     | 517    | 285. Решение за назначување директор на Дирекцијата за изградба на делот на автопатот „Братство-единство“ во Народна Република Македонија — — — — — | 519 |
| 283. Решение за разрешување на раководителот на Републичкиот пазаришен инспекторат и назначување на главен инспектор на Републичкиот пазаришен инспекторат | 513    | 286. Решение за одобрување основањето на Републичкиот задружен деловен сојуз за памук — — — — —                                                     | 519 |